



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки македонски албански и унгарски јазици — Општи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општо-стварното кредитирање бр. 209-1128

Петок, 29 Јули 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 38

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 350 динари — Редакција: Улица Јована Вукотиќа бр 1 Пони Фаз 235 — Телефон: Централна 450 133. Уредништво 451-445. Служба за претплата 131 132. Компаративен сектор 451-4713. Телекс 17756

510.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за стандардизацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 јули 1977 година.

ПР бр. 620
19 јули 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Под стандардизација, во смисла на овој закон, се подразбираат донесувањето и применувањето на стандардите, техничките нормативи, нормите на квалитетот на производи и услуги и прописите предвидени со овој закон.

Стандардите, техничките нормативи, нормите на квалитетот на производи и услуги и прописите предвидени со овој закон, се донесуваат заради:

1) обезбедување единство на југословенски пазар, единство на техничките и технолошките системи, јакнење на одбранбената способност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заштита на животот и здравјето на луѓето, на човековата природна и работна средина, на општествените средства и имотот на граѓаните, како и заради сведување на ризиците од применување на нови научни и технички откритија на најмала можна мера;

2) развој и унапредување на производството, прометот, услугите и на другите дејности на здружениот труд; типизација и унификација; рационално користење на енергија и рационално користење на средства во општествена способност; развој и унапредување на квалитетот и асортиманот на производите и услугите; развивање и унапредување на работните процеси и постапки; брзо, точно и лесно разбирливо соопштување и пренесување на информации, како и отстранување на технички пречки во деловно-техничката соработка, кооперацијата, специјализа-

цијата, прометот на стоки и вршењето на услуги и во други форми соработка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со-странство;

3) заштита на потрошувачите, особено во поглед на безбедноста при употреба на производи, сигурноста, трајноста и другите својства и карактеристики на производите од интерес за потрошувачите, содржината и на квалитетот на услугите, како и на точното и вистинито известување за состојките, својствата, карактеристиките и квалитетот на производите односно услугите.

Член 2

Стандардите и техничките нормативи, како и нормите на квалитетот на производите и услугите (во натамошниот текст: норми на квалитетот), треба да се засноваат врз проверени резултати и достигања на науката, техниката и практичното искуство и врз предвидувањата на можни позитивни и негативни ефекти од нивното применување и треба да бидат во согласност со постигнатиот степен на развој и со политиката и целите што се утврдени со општествениот план на Југославија.

Во согласност со интересите и можностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, стандардите, техничките нормативи и нормите на квалитетот треба да бидат усогласени со меѓународните стандарди и со техничките прописи во поглед на техничките и технолошките решенија што ги содржат, како и во поглед на термините, ознаките, симболите и др.

Член 3

Прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно нормите на квалитетот ги донесува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација.

По исклучок, ако е тоа пропишано со сојузен закон, прописите од чл. 13, 29 и 31 на овој закон можат да ги донесуваат и други функционери што раководаат со сојузни органи на управата, односно со сојузни организации.

Прописите од став 2 на овој член се донесуваат по претходно прибавено мислење од Југословенскиот завод за стандардизација.

Со самоуправни општи акти на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници можат, во согласност со одредбите на овој закон, да се утврдуваат стандарди што донесителот е должен да ги применува под условите определени со овој закон.

Член 4

Југословенските стандарди, техничките нормативи и нормите на квалитетот подлежат на задолжително преиспитување најдоцна во рок од пет години од денот на нивното донесување.

Член 5

Прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно нормите на квалитетот ги применуваат, согласно со одредбите на овој закон, организациите на здружен труд, и тоа:

1) во производството и прометот на производи и во вршењето на услуги односно во врска со производството и прометот на производи или со вршењето на услуги;

2) при проектирање, конструирање, изградба, употреба и одржување на објекти, постројки, уреди и опрема, како и при изведување на работи.

Одредбите на овој закон што се однесуваат на организациите на здружен труд согласно се применуваат и врз други производители, изведувачи на работи и вршители на услуги, како и врз други учесници во прометот на стоки и вршењето на услуги, ако со овој закон или со пропис донесен врз основа на овој закон не е определено поинаку.

Член 6

Одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон се применуваат и врз увезени производи и производи земенни во закуп од странство заради користење во Југославија, како и врз работи што ги изведува странски изведувач, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Член 7

Како производи, во смисла на овој закон, се сметаат: сировини, полупроизводи, делови, склопови, готови производи, градежни и други објекти, постројки, уреди, опрема, земјоделски и прехранбени производи и семе и саден материјал на земјоделски и шумски растенија.

Како работи, во смисла на овој закон, се сметаат: подготвителните, тековните и завршните работи врз изградба, монтажа, опремување, уредување и заштита на градежни и други објекти, постројки, уреди и опрема, како и работите врз нивно одржување и поправки.

Како услуги, во смисла на овој закон, се сметаат сите видови услуги што ги вршат организациите на здружен труд во областа на стопанството или на општествената дејност утврдена со закон.

Член 8

Организациите на здружен труд се должни при вршење на своите дејности во тек на процесот на работата да обезбедат исполнување на условите и барања во поглед на карактеристиките на квалитетот на производите, работите односно услугите, определени со прописи донесени врз основа на овој закон, и да вршат контрола на квалитетот на производите, услугите и работите и на нивната сообразност со пропишаните својства и карактеристики.

Организацијата на здружен труд што пушта производи во промет е должна, пред да го пушти производот во промет, да провери дали производот им одговара на условите и барањата што се утврдени со прописите донесени врз основа на овој закон, и тоа проверување да го изврши под условите и на начинот што се определени со тие прописи.

Проверување на увезени производи, во смисла на став 2 од овој член, е должност на увозникот односно на застапникот на странската фирма при продажбата на стоки од консигнационен склад.

Испитување на производот заради проверување на неговата сообразност со пропишаните својства и карактеристики на квалитетот, во смисла на ст. 2 и 3 од овој член, може да изврши производителот сам или организацијата која за соодветната дејност е регистрирана во Југославија и која располага со соодветна опрема и стручни кадри, ако со овој закон не е определено поинаку.

Ако определен производ не може да се испита во Југославија од причина што организациите на здружен труд кои вршат испитување на производот не располагаат со соодветна опрема, испитување на производот, во согласност со југословенските прописи, може да изврши странска организација која врши соодветна дејност во странство, а што ќе

ја определи Југословенскиот завод за стандардизација.

Организацијата на здружен труд што го пушта производот во промет и увозникот, односно застапникот на странската фирма е должен на надлежниот орган на инспекцијата на негово барање, да му ја стави на увид документацијата за извршеното проверување на сообразноста на производот со пропишаните својства и карактеристики на квалитетот за таков производ.

Член 9

Производите за кои е тоа определено со пропис донесен врз основа на овој закон можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со определени исправи и техничко упатство односно со упатство за работа, ако се декларирани, означени односно обележени на пропишан начин или ако се запакувани на пропишан начин.

Ознаките и податоците на производите и исправите од став 1 на овој член мораат да бидат испишани на јазиците и писмата на народите на Југославија.

Член 10

Објектите, постројките, уредите, опремата и другите производи, за кои е тоа определено со прописи за стандардите, со технички нормативи односно со норми на квалитетот, подлежат на задолжителна техничка контрола од страна на надлежниот орган на инспекцијата во пропишани временски интервали

Член 11

Заради обезбедување на квалитетот и на други неопходни својства на производите и работите за потребите на народната одбрана, како и заради обезбедување рационалност, техничка функционалност и сигурност во производството, изградбата, користењето и одржувањето на производите, објектите и уредите од посебен интерес за народната одбрана и зголемување на одбранбената способност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се донесуваат стандарди на народната одбрана за потребите на Југословенската народна армија и за специфични средства за потребите на територијалната одбрана, цивилната заштита и службата за набљудување, јавување, известување и тревожење.

Стандардите на народната одбрана и прописите за техничките нормативи односно за нормите на квалитетот за изградба односно производство, ракување и употреба на објекти, постројки, уреди, вооружување и воена опрема во Југословенската народна армија и за специфичните средства од став 1 на овој член, донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

Стандардите на народната одбрана задолжително се применуваат.

При изработката на стандарди на народната одбрана задолжително се користат решенијата од прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот, заради нивно усогласување.

Член 12

Меѓународните технички прописи и стандарди, донесени врз основа или во рамките на меѓународната спогодба што ја склучила Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се применуваат во согласност со актот за ратификација на таа меѓународна спогодба.

Во односите на деловно-техничката соработка и долгорочна производствена кооперација со странство и на вложување средства на странски лица во домашни организации можат, по одлука на Сојузниот извршен совет, донесена на предлог од Југословенскиот завод за стандардизација, да се применуваат меѓународни или странски технички про-

писи и стандарди што не се во спротивност со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно на нормите на квалитетот.

Ако за определен производ, производствен процес, услуга односно работи не се донесени прописи за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот, во односите на деловно-техничката соработка, на долгорочна производствена кооперација и во други форми на стопанска соработка со странство можат, по одлука на Сојузниот извршен совет, донесена на предлог од Југословенскиот завод за стандардизација, да се применуваат меѓународни или странски технички нормативи и стандарди.

II. СТАНДАРДИ

1. Југословенски стандарди

Член 13

Со југословенските стандарди се утврдуваат: 1) намената, својствата и карактеристиките на квалитетот на производите, а особено:

— физичките, хемиските, енергетските, експлоатационите, погонските и сигурносните својства, својствата на квалитетот и други својства или карактеристики;

— димензиите, формата и трајноста;

— техничките, конструкционите, механичките, физичките, хемиските, електричните, акустичките, термичките и други карактеристики;

2) условите и барањата што треба да бидат исполнети при производството на производи односно при изведување на работи, а особено:

— природните, техничките и технолошките услови и барања, како и барањата во поглед на заштитата на животот и здравјето на луѓето, човековата природна и работна средина, општествените средства и имотот на граѓаните и безбедноста на луѓето и предметите;

— барањата во поглед на употреба на определен материјал, односно на материјал со определени карактеристики на квалитетот, на дозволеното напрегање, толеранцијата, коефициентот, како и на определен начин на мерење и пресметување и испитување заради контрола и обезбедување квалитет на производите односно на работите и др.;

3) работните и други постапки и процеси а особено:

— постапката, начинот и методите на пресметување, проектирање и конструирање на производот односно изведување на работи, како и еднообразните постапки за обработка и формите на техничката и друга документација;

— техничките, технолошките, работните и други постапки и процеси;

— постапка и начинот на обработка на информациона податоци;

— постапката и начинот на обезбедување на квалитетот, земање мостри и анализа на состојките, методите на испитување на производи и контролирање и верификација на карактеристиките на квалитетот на производите, односно на работите;

— постапката и начинот на транспортирање, складирање и чување на производите;

— постапката и начинот на вршење техничка контрола на објекти, постројки, уреди, опрема и на други производи;

4) начинот на декларирање, означување, обележување и пакување на производи односно обележување на работи;

5) содржината и начинот на давање услуги, критериумите на квалитетот на услуги и начинот и постапките на контрола на квалитетот на услуги;

6) термините, дефинициите, симболите, знаците, ознаките, кратенките, шифрите и боите, заради соопштување и пренесување на информации.

Со југословенските стандарди можат да се утврдуваат сите или само некои елементи од став 1 на овој член.

Југословенски стандарди не можат да се донесуваат за земјоделски и прехранбени производи, освен за земјоделските производи наменети за индустриска преработка.

Член 14

Југословенските стандарди се означуваат со скратената ознака „ЈУС“ и со посебни ознаки според класификацијата на југословенските стандарди што ги утврдува Југословенскиот завод за стандардизација.

Југословенските стандарди што се усогласени со меѓународните стандарди содржат забелешка за усогласеноста и ознака на меѓународниот стандард со кој се усогласени.

Член 15

Југословенските стандарди се донесуваат, по правило, врз основа и во рамките на годишните и повеќегодишните програми за стандардизација што ги утврдува Југословенскиот завод за стандардизација во согласност со политиката и со целите што се утврдени со општествениот план на Југославија.

Во подготвувањето на годишните и повеќегодишните програми за стандардизација, Југословенскиот завод за стандардизација соработува со заинтересираните организации на здружен труд со стопанските комори и со други сомоуправни организации и заедници и со органите на општествено-политичките заедници.

Со општествениот договор се определуваат начинот и формите на соработка на заинтересираните организации на здружен труд, на други сомоуправни организации и заедници и на органите на општествено-политичките заедници врз утврдувањето на општата политика за стандардизација, на годишните и повеќегодишните програми за стандардизација, на следењето на применувањето на стандардите, унапредувањето на дејностите, као и на други прашања од заеднички интерес за учесниците на општествениот договор.

За разгледување на начелни прашања за спроведување на политиката на извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него, како и за остварување на влијание на организациите на здружен труд и на други сомоуправни организации и заедници, на потрошувачите и корисниците на услуги врз донесувањето на прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи и за нормите на квалитетот, во Југословенскиот завод за стандардизација се основа Совет за стандардизација.

Советот за стандардизација му дава мислење на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација.

Советот за стандардизација го сочинуваат претставници на републиките и автономните покраини, како и претставници на сојузните органи на управата и сојузните организации што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Член 16

Предлог за донесување на југословенски стандард можат да поднесуваат и организациите на здружен труд, други заинтересиран сомоуправни организации и заедници, стопански комори и органи на општествено-политички заедници.

Член 17

Сојузниот извршен совет може да наложи донесување на југословенски стандард кој не е предвиден со програмата за стандардизација.

Член 18

Заради подготвување предлози на југословенски стандарди, во Југословенскиот завод за стандардизација се формираат комисији за стандарди.

Членовите на комисиите за стандарди ги именува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација. За членови за комисиите за стандарди се именуваат стручњаци за соодветни подрачја односно гранки од организациите на здружен труд и од други заинтересирани самоуправни организации и заедници, организациите на потрошувачи и корисниците на услуги, органите на општествено-политичките заедници и на предлагачите, на предлог од тие организации, заедници и органи.

Формирањето и начинот на работа на комисиите за стандарди поблиску се уредуваат со пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 19

Комисиите за стандарди ги разгледуваат предлозите за донесување на југословенски стандарди и даваат мислење за основаноста на предлозите, изработуваат нацрти на југословенски стандарди, разгледуваат мислења, забелешки и предлози дадени во тек на јавната дискусија по нацртите на југословенските стандарди и го утврдуваат конечниот текст на предлозите на југословенските стандарди.

Комисиите за стандарди можат на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација да му даваат предлози за ревизија и замена на југословенските стандарди, за донесување на прописи за југословенските стандарди, за проверување на решенијата содржани во нацртот на југословенски стандард заради согледување на можните ефекти од нивното применување, за усогласување на југословенските стандарди со меѓународните стандарди и други предлози заради унапредување на стандардизацијата во Југославија.

Член 20

Нацртот на југословенскиот стандард се става на јавна дискусија.

Нацртот на југословенскиот стандард мора да се објави на начинот кој им овозможува на сите работни луѓе и граѓани, на заинтересираните организации на здружен труд, на други самоуправни организации и заедници и на органите на општествено-политичките заедници да го разгледаат и за него да дадат свои мислења, забелешки и предлози.

Рокот за разгледување на нацртот на југословенски стандард и за доставување на мислења, забелешки и предлози е најмалку три месеци од денот на објавувањето на нацртот, ако не е определен подолг рок.

Директорот на Југословенскиот завод за стандардизација го определува начинот на објавување на нацртот на југословенскиот стандард.

Член 21

Комисијата за стандарди е должна да ги разгледа сите уредно и навремено доставени мислења и сите забелешки и предлози на нацртот на југословенскиот стандард.

Ако комисијата за стандарди не ги прифати мислењата, забелешките или предлозите на заинтересираните организации на здружен труд, на други самоуправни организации и заедници, односно на органите на општествено-политичките заедници што се однесуваат на суштествените технички, технолошки, економски или правни прашања содржани во нацртот на стандардот, должна е за тоа, со образложен став, да го извести директорот на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 22

Комисијата за стандарди ги утврдува предлозите на југословенски стандарди врз основа на усогласените ставови на своите членови.

Пропис за југословенскиот стандард донесува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација.

Со прописот за југословенскиот стандард се определува дали неговото применување е задолжително во целост или делумно.

Југословенски стандард за кој не е пропишано задолжително применување — е задолжителен за производителите и учесниците во прометот на производи и во вршењето на услуги, ако на начинот вообичаен во прометот декларираат дека нивниот производ е произведен односно услугата е извршена според тој стандард или ако со самоуправен општ акт се обврзат дека ќе го применуваат.

Член 23

Прописот за југословенскиот стандард се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, а југословенскиот стандард се објавува во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 24

Измени и дополненија на југословенските стандарди, како и нивна замена со нови југословенски стандарди, се вршат по постапка и на начинот што со овој закон се пропишани за донесување на југословенските стандарди.

2. Гранковни стандарди

Член 25

Организациите на здружен труд здружени во деловни заедници, во самоуправни интересни заедници и во заедници на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка, во рамките на определена гранка или единствен технички систем, можат со самоуправен општ акт заеднички да ги утврдат стандардите што ќе ги применуваат во своето работење (гранковни стандарди).

Установите што вршат стручни работи од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата донесуваат гранковни стандарди односно технички правила и нормативи за чие донесување се овластени со сојузен закон.

Со гранковните стандарди се утврдуваат особено:

- 1) посебната намена, својствата и карактеристиките на производите и на работите за потребите на определена производствена гранка односно дејност, како и посебните услови и барања што треба да бидат исполнети при производството на производи односно при изведувањето на работи за потребите на соодветната производствена гранка, односно на соодветната дејност;
- 2) посебните работни и други постапки и процеси, својствени на соодветната производствена гранка, односно дејност.

Член 26

Гранковниот стандард не може да го носи називот „Југословенски стандард“ ниту ознаките утврдени за југословенските стандарди.

Гранковниот стандард содржи забелешка за усогласеноста со прописот донесен врз основа на овој закон, називот на тој пропис и бројот на службеното гласило во кое е објавен.

3. Интерни стандарди

Член 27

За производите и работите за кои не е донесен југословенски стандард со задолжителна примена, организациите на здружен труд можат со самоуправен општ акт да утврдат свои стандарди што ќе ги применуваат при набавката на сировини, во производството и прометот на своите производи и во вршењето на услуги односно при изведувањето на работи (интерни стандарди).

Со интерните стандарди се утврдуваат особено:

- 1) намената, својствата и карактеристиките на производите, работите односно услугите на организацијата на здружен труд;

2) работните и други постапки во организацијата на здружен труд.

Интерните стандарди не можат да го носат називот „Југословенски стандард“ ниту ознаките утврдени за југословенските стандарди.

Интерните стандарди се донесуваат по постапката и на начинот што се определени со самоуправниот општ акт на доносителот на интерниот стандард.

4. Задолжителност на гранковните и интерните стандарди

Член 28

Производите произведени според гранковен или интерен стандард можат да се пуштаат во промет само ако ги исполнуваат условите и барањата што се определени со тие стандарди.

На барање од надлежниот орган на инспекцијата, доносителот на гранковен стандард или на интерен стандард е должен да му достави на тој орган примерок од соодветниот стандард.

III. ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ

Член 29

Заради безбедност и заштита на животот и здравјето на луѓето, на човековата природна и работна средина, на средствата во општествена сопственост и на имотот на граѓаните, со прописите за техничките нормативи се определуваат особено:

1) својствата и карактеристиките на производите и работите;

2) условите и барањата што мораат да бидат исполнети при производството на производи, при изградбата односно изведувањето на работи, при експлоатацијата и одржувањето на производите;

3) работните и други постапки, процесите и методите во производството на производи односно изведувањето на работите;

4) постапка и начинот на пакување, транспортирање, складирање, чување, означување и обележување на производите и работите што се од влијателни врз безбедноста и заштита на животот и здравјето на луѓето, човековата природна и работна средина, на општествените средства и имотот на граѓаните;

5) техничките мерки за заштита од пожари, експлозии, техничко-технолошки незгоди и елементарни непогоди;

6) постапка, начинот и интервалите на вршењето задолжителна повремени техничка контрола на објектите, постројките, уредите, опремата и на други производи;

7) начинот на ракување со определени материјали, објекти, посторојки, уреди, опрема и други производи, начинот на нивното одржување, задолжителноста на упатство за ракување со нив и за нивно одржување и посебната стручна способност за ракување со нив односно за изведување на определени работи;

8) постапката и начинот на обезбедување определени својства, карактеристики и квалитет на определени производи и работи, начинот на земање мостри за анализа односно испитување, начинот на анализа на состојките односно на материјалите, начинот на испитување на производите, постапка и начинот на контролирање и верификација на пропишаните својства, карактеристики и квалитет на производите, односно на работите.

Член 30

Прописи за техничките нормативи за енергетски, рударски и други индустриски објекти, постројки, уреди, производи и градежни објекти и работи

донесува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Прописи за техничките нормативи за објекти, постројки, уреди, и средства од областа на сообраќајот донесува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Ако со прописите од ст. 1 и 2 на овој член се определуваат техничките нормативи од интерес за народната одбрана, тие прописи се донесуваат во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана.

Ако со прописите од ст. 1 и 2 на овој член се определуваат техничките нормативи кои можат да влијаат врз безбедноста на животот и здравјето на работниците при работата, тие прописи во делот кој се однесува на безбедноста на животот и здравјето на работниците при работата се донесуваат во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за труд и вработување.

Ако со прописите од ст. 1 и 2 на овој член се определуваат техничките нормативи од интерес за безбедноста на луѓето и предметите од експлозија и пожари, и техничките нормативи за возила, за сигнални уреди и сигурносна опрема во сообраќајот на јавните патишта, тие прописи се донесуваат во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи.

IV. НОРМИ НА КВАЛИТЕТОТ

1. Прописи за квалитетот

Член 31

Со прописите за квалитетот се определуваат особено:

1) за земјоделските и прехранбените производи и за земјоделските производи наменети за индустриска преработка;

— кои состојки производот треба да ги содржи и минималните количества на тие состојки; кои состојки производот не смее да ги содржи; најголемите дозволени количества на определени основни и додатни состојки; дозволените толеранции во поглед на одделни состојки и на вкупната маса на производот;

— условите и начинот на преработка и доработка на одделни производи;

— видот на амбалажата и начинот на пакување на производите;

— начинот на транспортирање, складирање, чување, одржување и употреба на производите;

— рокот за употреба на производите чие траење е ограничено;

— декларирањето, означувањето и обележувањето на производите;

— начинот и методите на испитување на квалитетот и на другите својства на производите, постапката за земање мостри, начинот на вршење анализа, начинот на верификација на квалитетот, на својствата и на карактеристиките на производите;

— посебниот квалитет на производите наменети за извоз;

2) за индустриските производи:

— условите и барањата во поглед на намената, функционалноста, сигурноста, трајноста, ракувањето и поправката на производите;

— условите и барањата во поглед на безбедноста при употребата на производите и во поглед на својствата кои влијаат врз спречувањето на загрозувањето на човековата природна и работна средина;

— условите и барањата во поглед на квалитетот на материјалот и изработката;

— дозволените отстапувања од пропишаните услови и барања;

— начинот и методите на испитување на квалитетот, својствата и карактеристиките на производите, постапката и начинот на земање мостри, вршење анализа, испитување на производите, контрола и верификација на квалитетот на производите;

— посебниот квалитет на производите наменети за извоз;

3) за услугите:

— критериумите на квалитетот, минималниот квалитет, условите и начинот на утврдување на квалитетот, контрола и верификација на квалитетот.

Здравствената исправност на земјоделските и трхранбените производи, освен на семето и садниот материјал на земјоделски и шумски растенија како и на индустриските производи наменети за општа употреба, се уредува со други прописи.

Член 32

Прописи за квалитетот на земјоделските и прехранбените производи донесува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со претседателот на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита.

Прописи за квалитетот на индустриските производи донесува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Прописи за квалитетот на услугите донесува Југословенскиот завод за стандардизација, во согласност со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област.

Прописи за квалитетот на семето и на садниот материјал на земјоделски и шумски растенија донесува Сојузниот комитет за земјоделство.

2. Производителски спецификации

Член 33

Организацијата на здружен труд може да донесе производителска спецификација со која го утврдува квалитетот и другите својства на производите за кои не е донесен југословенски стандард кој задолжително се применува или норма на квалитетот на производите. За семето и садниот материјал на земјоделски и шумски растенија организацијата на здружен труд не може да донесе производителска спецификација.

Организацијата на здружен труд може да донесе производителска спецификација и за производ чии квалитет и други својства се делумно определени во југословенскиот стандард кој задолжително се применува или во нормата на квалитетот на производот.

Со прописите за југословенските стандарди, нормите на квалитетот на производите или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација може да се определи дека донесувањето на производителска спецификација за определени производи е задолжително, кои податоци треба да ги содржи таа спецификација и начинот на водење евиденција во организацијата на здружен труд за донесените спецификации.

Член 34

Организацијата на здружен труд ја донесува производителската спецификација пред почетокот на производството на производот на кој се однесува спецификацијата.

Производите произведени според производителската спецификација можат да се пуштаат во промет само ако ги исполнуваат условите и барањата што се определени со таа спецификација.

На барање од надлежниот орган на инспекцијата донесителот на производителската спецификација е должен да му достави на тој орган примерок од таа производителска спецификација.

V. ОТСТАПУВАЊЕ ОД ПРОПИСИТЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ И ЗА НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ

Член 35

Од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот може да се отстапи во случаите утврдени со овој закон.

Од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот може да се отстапи под услов со таквото отстапување да не се загрозува безбедноста на луѓето, на предметите и на човековата природна и работна средина, таквото отстапување да не им е противно на другите прописи или на интересите на народната одбрана и да се исполнети и други барања утврдени со овој закон.

Член 36

Во производството на одделни производи, освен во производството и прометот на семе и саден материјал на земјоделски и шумски растенија, и при изведувањето на работи може да се отстапи од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот ако за тоа постојат посебни оправдани технички или економски причини, под услов од член 35 на овој закон и под услови за такво отстапување претходно да е прибавено одобрение.

Одобрение за отстапување од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот, во смисла на одредбата од став 1 на овој член, дава Југословенскиот завод за стандардизација на барање од производителот, изведувачот или нарачуванот на работите, по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за народна одбрана ако се во прашање производи, објекти, постројки и уреди кои се од посебно значење за народната одбрана.

Одобрението за отстапување од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот може да се даде само за определено количество на производи, за определен производ, за определен период на производство односно за работи врз определен објект, постројка, уред или опрема, а по поднесеното барање.

Член 37

Од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот може да се отстапи при производството на производи наменети за извоз, освен при производството на семе и саден материјал на земјоделски и шумски растенија, при давањето услуги во производството или изведувањето на работи за странски нарачувач, под условите од член 35 став 2 од овој закон и под услов карактеристиките на квалитетот на производите, услугите или работите да се утврдени со договор со странскиот нарачувач.

Член 38

Од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот може да се отстапи при увозот на производи, освен при увозот на семе и саден материјал, на земјоделски и шумски растенија, ако за тоа постојат посебни технички, економски или други оправдани причини, под условите од член 35 став 2 од овој закон и под услов за извоз на такви производи претходно да е прибавено одобрение.

Одобрението од став 1 на овој член го дава, на барање од увозникот односно застапникот на странска фирма (член 8 став 3), Сојузниот секретаријат за пазар и цени, во согласност со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно прибавено мислење од Југословенскиот завод за стандардизација односно од Сојузниот секретаријат за народна одбрана ако се во прашање производи од значење за народната одбрана.

Член 39

Производите од чл. 36 до 38 на овој закон можат да се пуштаат во промет на југословенскиот пазар само под услов, на начинот определен со прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација да се означени и снабдени со соопштение за тоа од кој пропис отстапуваат, во што е и колкаво е тоа отстапување.

Производи произведени со грешка или оштетени производи можат да се пуштаат во промет само под услов, на начинот определен со прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, да се означени и снабдени со соопштение за тоа од кој пропис отстапуваат, во што е и колкаво е тоа отстапување или таа грешка, односно тоа оштетување.

Член 40

Од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот може да се отстапи при производството, при увозот на производи и при изведувањето на работи за потребите на Југословенската народна армија односно за потребите на народната одбрана.

Производите и работите од став 1 на овој член и отстапувањата од прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот ги определува сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 41

Ако со прописите за југословенските стандарди, односно за нормите на квалитетот не е определено поинаку, тие не се применуваат врз:

- 1) производите изработени врз основа на индивидуално договорена порачка за сопствени потреби на нарачувачот, освен за семе и саден материјал на земјоделски и шумски растенија;
- 2) производите од домашни ракотворби, производите на применетата уметност, производите на уметнички занаети, како и врз производите за лична потрошувачка што се пуштаат во промет како уникати.

VI. ИСПРАВИ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВААТ ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ

Член 42

Организациите на здружен труд можат производите што ги пуштаат во промет да ги снабдат со атест или со други исправи предвидени со овој закон, како и со исправи вообичаени во прометот на стоки.

Организациите на здружен труд се должни производите што ги пуштаат во промет да ги снабдат со определени исправи и податоци, ако е тоа предвидено со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 43

Производите, за кои е тоа определено со прописите за југословенските стандарди, за техничките нормативи односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, можат да се пуштаат во промет односно да се употребуваат само ако се снабдени со атест.

Семето и садниот материјал на земјоделски и шумски растенија што се увезуваат мораат да бидат снабдени со сертификат.

Семето и садниот материјал на земјоделски и шумски растенија што се извезуваат мораат да бидат снабдени со сертификат за квалитетот што го издава организацијата на здружен труд што ќе ја определи директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 44

Под комологација, во смисла на овој закон, се подразбира постапка за утврдување и верификација на сообразноста на уредите, деловите и опремата на моторни возила и на други транспортни средства со карактеристиките пропишани за тие удреди, делови односно опрема врз основа на актот на Република Југославија за ратификација на меѓународната Република Југославија за ратификација на меѓународниот правилник за хомологација.

Во согласност со меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со пропис од директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесен во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, се определуваат уредите, деловите и опремата од став 1 на овој член што можат да се пуштаат во промет односно да се употребуваат само ако се снабдени со хомологационен лист, како и организациите овластени за хомологациони испитувања и за издавање на хомологационен лист.

За хомологацијата на уреди, делови односно опрема која подлежи на хомологација врз основа на меѓународни договори што ќе ги склучи Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се грижи Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 45

Индустриските производи за потрајна употреба која е обусловена со посебни технички својства и со начинот на користење и одржување на производите, можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, со техничко упатство и со список на овластените сервиси.

Гарантниот лист, техничкото упатство и списокот на овластените сервиси ги издава организацијата на здружен труд која го произвела производот, а за увезените производи — увозникот односно застапникот на странската фирма (член 8 став 3).

Член 46

Гарантниот лист задолжително содржи:

- 1) податоци за производот со кои се идентификува производот и за траењето на гарантниот рок;
 - 2) изјава на издавателот на гарантниот лист дека производот во гарантниот рок исправно ќе функционира ако се применуваат упатствата за ракување;
 - 3) изјава на издавателот на гарантниот лист за тоа дека обезбедил сервисно одржување и потребни резервни делови за производот во гарантниот рок;
 - 4) изјава на издавателот на гарантниот лист за тоа дека во гарантниот рок на свој трошок, што ги вклучува и трошоците за превоз односно пренос на производот, ќе обезбеди отстранување на дефектите и недостатоците на производот во примерен рок, односно дека, на барање од купувачот, неисправниот производ ќе го замени со нов производ ако поправката не ја изврши во определениот рок;
 - 5) фирма односно назив и адреса на издавателот на гарантниот лист, фирма, односно назив и адреса на организацијата на здружен труд, односно на продавницата која го продала производот и потпис на овластениот работник.
- За индустриските производи наменети за непосредна потрошувачка, рокот за отстранување на дефектите и недостатоците во гарантниот рок не може да биде подолг од 45 дена.

Член 47

Остварувањето на правата по основ на гарантниот лист не го исклучува остварувањето на правата на купувачот и по други основи.

Член 48

Техничкото упатство мора да содржи технички податоци од значење за исправното пуштање во промет и за употреба на производот, за отстранување на

пречки и дефекти, за набавка на резервни делови, предупредување на опасност при употреба на производот, ако постои таа и упатство за отстранување на таква опасност, како и упатство за правилно ракување со производот при употребата.

Техничкото упатство мора да биде лесно разбирливо.

Техничкото упатство мора да биде напишано на јазиците и писмата на народите на Југославија.

Член 49

Списокот на овластените сервиси содржи фирма, односно назив и адреса и други податоци за сервисните работилници односно сервиси во кои издавателот на гарантниот лист обезбедува сервисно одржување и отстранување на дефектите и недостатоците на производот.

Член 50

Организацијата на здружен труд која производот од член 45 став 1 на овој закон го продал на мало, е должна по барање на купувачот во гарантниот рок да обезбеди отстранување на дефектите и недостатоците на производот и сервисно одржување на производот, под условите од гарантниот лист, ако тоа не го сторил издавателот на гарантниот лист во местото на продажбата на производот.

Член 51

За производите од член 45 став 1 на овој закон мораат да се обезбедат сервисни услуги и резервни делови во времето што производителот го предвидел како век на траење на производот под нормални услови на употреба и при применување на дадените упатства за ракување, почнувајќи од денот на продажбата на мало, а за производите за кои е задолжителна гаранција — почнувајќи од денот на истекот на гарантниот рок.

Обезбедувањето на сервисни услуги и резервни делови, во смисла на став 1 од овој член, е обврска на организацијата на здружен труд која го произвела производот, а за увозните производи — на увозникот односно на застапникот на странската фирма.

Член 52

Со пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, зависно од видот и од природата на производот, се определуваат производите кои можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, со техничко упатство и со список на овластените сервиси, како и најмалото траење на гарантниот рок за определени производи.

Прописот од став 1 на овој член, за производите наменети за непосредна потрошувачка, го донесува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, во согласност со сојузниот секретар за пазар и цени.

Член 53

Со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација се определуваат производите што можат да се пуштаат во промет ако се снабдени со определени исправи што не се наведени во чл. 42 до 45 од овој закон, односно работите за кои мора да се прибави исправа ео која се потврдува дека им одговараат на пропишаните услови.

VII. АТЕСТИРАЊЕ

Член 54

Под атестирање, во смисла на овој закон, се подразбира постапка за утврдување на сообразноста на карактеристиките на квалитетот на произ-

водите пропишани со карактеристики на квалитетот заради издавање на атест и издавањето на атест, под условите и на начинот што се определени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 55

Производите за кои е тоа определено со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот или со друг пропис од директорот на Југословенскиот завод за стандардизација подлежат на задолжително атестирање.

Задолжително атестирање може да се пропише заради обезбедување на техничка и конструктивна сигурност во производството, изградбата и употребата или изведувањето на работи, заради безбедноста и заштитата на здравјето, и животот на луѓето, на општествените средства и имотот на граѓаните, ако тоа го бараат интересите на народната одбрана, или заради проверување на пропишаните карактеристики на квалитетот на производите.

Член 56

Карактеристиките на квалитетот на производите што подлежат на анализа односно испитување, постапката и начинот на земање мостри, начинот и методот за вршење анализи односно испитување и начинот на поднесување извештаи за испитувањето и за резултатите од испитувањето заради издавање атест, како и времето на важење на атестот, се определуваат со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи, односно за нормите на квалитетот или со друг пропис од директорот на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 57

Атестот е исправа што ја издава Југословенскиот завод за стандардизација или од него овластена организација врз основа на извештајот за испитувањето и за резултатите од испитувањето на производот, со која се потврдува дека производот на пропишаниот начин е испитан и дека ги исполнува пропишаните услови и барања во поглед на карактеристиките на квалитетот.

Член 58

Постапката за атестирање се спроведува на барање од организацијата на здружен труд што произведува односно пушта во промет производи што подлежат на задолжително атестирање.

Постапката за атестирање на производ што не подлежи на задолжително атестирање се спроведува на барање од лице кое има интерес односно производ да се атестира.

Член 59

Атестирање на производи вршат организациите на здружен труд кои во Југославија се регистрирани за испитување на квалитетот на производите, што ги исполнуваат пропишаните услови и кои за атестирањето ќе ги овласти Југословенскиот завод за стандардизација.

Организациите на здружен труд од став 1 на овој член вршат атестирање според постапката и на начин што ги пропишува директорот на Југословенскиот завод за стандардизација, а со кои мора да се обезбеди непристрасно и објективно вршење на атестирањето.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако определен производ не може на пропишаниот начин да се испита во Југославија затоа што во Југославија нема соодветна опрема за испитување, испитување на таков производ може да изврши согласно со југословенските прописи, странска организација која врши соодветна дејност во странство, а што ќе ја определи Југословенскиот завод за стандардизација.

Врз основа на извештајот за испитувањето на производот од став 2 на овој член, Југословенскиот завод за стандардизација издава атест.

Член 60

Директорот на Југословенскиот завод за стандардизација со актот од член 59 став 2 на овој закон ги утврдува посебните услови што за вршење атестирање мора да ги исполнува организацијата овластена за атестирање, а особено што се однесуваат на:

- стручната квалификација на кадрите;
- опременоста на организацијата овластена за атестирање;
- обврската на организацијата овластена за атестирање дека атестирањето ќе го врши под исти услови;
- личната одговорност за стручно и непристрасно вршење на атестирањето и чување на деловна тајна при вршењето на атестирањето.

Член 61

Овластување за атестирање ѝ се дава на организацијата од член 59 став 1 на овој закон, која ги исполнува пропишаните услови, врз основа на нејзино писмено барање. Решението за овластување го донесува Југословенскиот завод за стандардизација.

Со решението од став 1 на овој член се определуваат и производите што организацијата овластена за атестирање може да ги испитува заради издавање на атест.

Против решението од став 1 на овој член не е дозволена жалба.

Член 62

Југословенскиот завод за стандардизација го објавува во „Службен лист на СФРЈ“ списокот на организациите овластени за атестирање на определени производи.

Член 63

Трошоците за атестирање ги поднесува подносителот на барањето за атестирање.

Височината на надоместот за задолжително атестирање на производите што подлежат на задолжително атестирање ја пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 64

За правилно и уредно атестирање е одговорен Југословенскиот завод за стандардизација.

Југословенскиот завод за стандардизација врши надзор над организацијата што ја овластила за атестирање во поглед на испитувањето на производите и издавањето атест и може да ѝ даде упатства во тој поглед.

Ако во вршењето на надзорот од став 2 на овој член Југословенскиот завод за стандардизација утврди дека организацијата овластена за атестирање повеќе не ги исполнува пропишаните услови за атестирање или дека при испитувањето на производите и издавањето на атестот не се придржува кон прописите и дадените упатства, ќе ѝ го одземе на таа организација со решение овластувањето за атестирање.

Против решението од став 3 на овој член не е дозволена жалба.

Член 65

Ако испитаниот производ не ги исполнува пропишаните услови, организацијата овластена за атестирање ќе го одбие барањето за издавање атест.

Член 66

Ако во вршењето на надзорот од член 64 на овој закон Југословенскиот завод за стандардизација утврди дека производот не ги исполнува пропишаните услови, ќе донесе решение со кои ќе го поништи атестот.

Против решението од став 1 на овој член не е дозволена жалба.

Ако во вршењето на надзорот од член 64 на овој закон се утврди дека производот ги исполнува пропишаните услови, но вистинската состојба не им одговара на податоците наведени во атестот, Југословенскиот завод за стандардизација ќе го замени атестот што го издала организацијата овластена за атестирање со нов атест.

Трошоците за повторено испитување на производот во случајот од став 3 на овој член ги поднесува организацијата овластена за атестирање која издала неисправен атест.

Трошоците за повторено испитување на производот, ако со тоа испитување се утврди дека производот ги исполнува пропишаните услови дека податоците наведени во атестот се точни, ги поднесува Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 67

Ако за определени производи со сојузен закон не е пропишан начинот на контрола на квалитетот во надворешнотрговскиот промет, контролата на квалитетот и издавањето на пропишаните исправи за тие производи се врши под условите и на начин што се определени со тој закон.

Член 68

Признавање на исправите што му одговараат на атестот во смисла на овој закон, и на извештаите за испитување и за резултатите од испитувањето на производите, што ги издале органи и организации во странство, се врши во согласност со меѓународната спогодба што ја склучила Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 69

Напоредни испитувања на производи и услуги од ист вид и намена, заради оценување на карактеристиките на квалитетот и соопштување на резултатите од таквите испитувања на јавноста, или заради јавно наградување на производителите или на производите што врз основа на такви испитувања се оценети како најквалитетни, можат да се вршат на иницијатива од организациите на потрошувачите, под условите и на начин што се определени за испитување на соодветни производи и услуги со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот.

Лабораториски испитувања на производи заради напоредни испитувања врши организацијата на здружен труд што за соодветна дејност е регистрирана во Југославија и која ги исполнува условите од член 60 на овој закон, а испитувања со дегустација и органолептички методи — комисијата на организаторот на напоредните испитувања од став 1 на овој член.

VIII. ЗНАК НА КВАЛИТЕТОТ ЈУС

Член 70

Производите, услугите и работите што исполнуваат посебни услови во поглед на квалитетот предвидени со посебен југословенски стандард чија што примена не е задолжителна (производи односно услуги од висок квалитет) можат, под условите и на начин што се определени со овој закон да се означуваат со знакот за квалитетот ЈУС.

Член 71

Знакот на квалитетот ЈУС го содржи текстот: „Знак на квалитетот „ЈУС“, испишан со определени букви.

Формата и големината на знакот на квалитетот ЈУС се определуваат со југословенскиот стандард.

Начинот на означување на производите, услугите и работите се утврдува со југословенскиот стандард од член 70 на овој закон.

Член 72

Производите што се означуваат со знакот на квалитетот ЈУС во производството и прометот подлежат на континуирана контрола на сообразноста на производите со југословенскиот стандард од член 70 на овој закон.

Обемот, зачестеноста и предметот на контролата во производството и во прометот на производи, постапката и начинот на земање мостри, начинот и методите за вршење анализи, односно испитувањето заради утврдување на сообразноста на производите со југословенскиот стандард од член 70 на овој закон, се утврдуваат со југословенските стандарди.

Контролата од став 1 на овој член ја врши организацијата овластена за атестирање според одредбите на овој закон.

Член 73

Правото за означување на производите со знакот на квалитетот ЈУС се стекнува врз основа на одобрение од Југословенскиот завод за стандардизација.

Одобрението од став 1 на овој член го дава Југословенскиот завод за стандардизација, на писмено барање од заинтересираната организација на здружен труд.

Одобрението од став 1 на овој член ќе му се даде на подносителот на барањето за производ за кој ќе се утврди дека ги има пропишаните карактеристики на квалитетот утврдени со југословенскиот стандард од член 70 на овој закон, ако се исполнети следниве услови:

1) ако Југословенскиот завод за стандардизација утврди дека подносителот на барањето, со оглед на производствената опрема, организацијата на процесот на производството, стручната подготовка на работниците и другите услови, во производството може да го постигне и да го одржува нивото на квалитетот предвидено со југословенскиот стандард од член 70 на овој закон;

2) ако подносителот на барањето писмено преземе обврска дека во производството на односниот производ во сето ќе ги применува соодветните југословенски стандарди и дека ќе овозможи непрекотно вршење на контрола во врска со тој производ.

Против решението донесено по барање за издавање одобрението од став 1 на овој член не е дозволена жалба.

Член 74

Организацијата на здружен труд која добила одобрение за означување на производот со знак на квалитетот ЈУС може со тој знак да ги означува само производите за кои е дадено такво одобрение и кои ги исполнуваат условите предвидени со соодветниот југословенски стандард од член 70 на овој закон.

Одобрението за означување на производите со знакот на квалитетот ЈУС се однесува и на употребата на тој знак во врска со производот за кој е дадено одобрението (означување врз исправите што го придружуваат производот во прометот, при рекламирањето, пропагандата, огласувањето и др.).

Член 75

Трошоците за контрола на сообразноста на производот означен со знакот на квалитетот ЈУС со југословенскиот стандард од член 70 на овој закон ги поднесува организацијата на здружен труд што го употребува тој знак.

Член 76

Организацијата на здружен труд која, во согласност со одредбите на овој закон, стекнала право за означување на своите производи со знакот на квалитетот ЈУС може да се откаже од тоа право. За откажувањето од тоа право е должна да го извести Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 77

Ако со контрола на сообразноста на производот означен со знакот на квалитетот ЈУС се утврди дека тој производ повеќе не ги исполнува условите и барањата утврдени со соодветниот југословенски стандард од член 70 на овој закон, овластената организација што ја извршила контролата ќе го извести за тоа Југословенскиот завод за стандардизација. Југословенскиот завод за стандардизација со решение ќе го одземе правото на користење на знакот на квалитетот ЈУС.

Против решението од став 1 на овој член не е дозволена жалба.

Член 78

Забрането е означување на производи и употреба на знакот на квалитетот ЈУС спротивно на одредбите од овој закон.

Член 79

Одредбите на чл. 76 и 78 од овој закон согласно се применуваат врз означувањето на квалитетот на услугите и работите со знакот на квалитетот ЈУС.

IX. ДЕКЛАРИРАЊЕ, ОЗНАЧУВАЊЕ, ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ПАКУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ

Член 80

Под декларирање на производи, во смисла на овој закон, се подразбира наведување на податоци за производите кои се од значење за купувачот, на амбалажата, на оригиналното пакување, проспектоот, налепката, приврската, или на друг начин, на самиот производ или кон производот, а особено на податоци, како што се: називот на производот, трговското име или марката на производот ако постои, податоци за производителот, податоци за составот и карактеристиките на квалитетот на производот, за начинот на употреба и чување на производот, рокот на употреба или векот на траењето на производот, и др., како и означување на производите и работите.

Учесниците во производството и прометот можат, на начинот вообичаен во прометот на стоки, да ги декларираат производите што ги пуштаат во промет или на друг начин да ги означат, односно обележат.

Учесниците во производството и прометот можат производите што се произведени во согласност со југословенскиот стандард да ги означат како производи кои им одговараат на југословенските стандарди, при што се должни да наведат кои карактеристики на производот му одговараат на определениот југословенски стандард.

Член 81

Со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи, за нормите на квалитетот, односно со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација се определуваат производите што можат да се пуштаат во промет само ако се декларирани, означени односно обележени на пропишаниот начин или на кои се означени нивните определени особини и карактеристики.

Прописот на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација од став 1 на овој член со кој се уредува декларирањето, означувањето, односно обележувањето на производите наменети за продажба на југословенскиот пазар се однесува во согласност со сојузниот секретар за пазар и цени.

Член 82

Со атестниот знак се означува на производот дека производот е подложен на атестирање и дека ги исполнува пропишаните услови.

Производите што подлежат на задолжително атестирање мораат да бидат означени со атестен знак на начинот определен за односниот производ со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација.

Изгледот и употребата на атесниот знак се уредуваат со пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 83

Забрането е да се пуштаат во промет производи со неточни ознаки и податоци или со ознаки и податоци кои купувачот можат да го доведат во заблуда во поглед на потеклото, количеството, карактеристиките на квалитетот, особините и намената на производите или во поглед на производителот.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на исправани со кои е снабден производот што е пуштен во промет.

Член 84

Со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација се определуваат производите што можат да се пуштаат во промет само ако се спакувани на пропишаниот начин.

Прописот на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација со кој се утврдува начинот на пакување на производите наменети за продажба на југословенскиот пазар се донесува во согласност со сојузниот секретар за пазар и цени.

X. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ

Член 85

Надзор над применувањето на прописите донесени врз основа на овој закон вршат надлежните органи во републиките односно во автономните покраини и Сојузниот пазарен инспекторат, согласно со сојузниот закон.

Надзор над применувањето на прописите донесени врз основа на овој закон со кои се регулираат производството, изведувањето на работи и вршењето услуги за потребите на Југословенската народна армија односно на народната одбрана, врши инспекцијата на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 86

Ако при вршењето надзор надлежниот орган утврди дека во производството или прометот на производи, во изградбата, изведувањето на работи или во вршењето услуги не се применети прописите донесени врз основа на овој закон, со решение ќе ѝ нареди на организацијата на здружен труд која не ги применила тие прописи во определен рок вршењето на своите дејности да го сообрази со пропишаните услови.

Член 87

Ако при вршењето надзор надлежниот орган утврди дека производите или работите не им одговараат на прописите донесени врз основа на овој закон и дека поради тоа постои опасност за животот и здравјето на луѓето или можност за настанување на значителна материјална штета, ќе донесе решение со кое ќе го забрани производството на такви производи односно натамошното изведување на такви работи.

Член 88

Ако при вршењето надзор надлежниот орган утврди дека производите што се пуштени во промет не им одговараат на прописите донесени врз основа на овој закон; не се декларирани, означени или обележени на пропишаниот начин; не се снабдени со пропишаните исправи или се снабдени со исправи кои содржат неточни податоци; не се спакувани на пропишаниот начин; имаат неточни ознаки или на нив се ставени ознаки односно се внесени податоци кои купувачот можат да го доведат во заблуда во поглед на потеклото, количеството, карактеристиките, квалитетот, особините, намената на производите

или во поглед на производителот — ќе донесе решение за забрана на пуштањето во промет на такви производи додека не ќе се отстрани недостатокот.

Ако недостатокот од став 1 на овој член не може да се отстрани, надлежниот орган може да донесе решение со кое се одобрува пуштање во промет на такви производи; под условите од чл. 35 до 41 на овој закон.

Управните мерки од ст. 1 и 2 на овој член можат да се донесат и за производите што се подготвени за продажба.

Управните мерки од став 1 на овој член се применуваат и ако надлежниот орган утврди дека во промет е пуштен производ за кој, спротивно на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, не се обезбедени сервисно одржување и резервни делови.

Член 89

Испитување на производите заради инспекциски надзор се врши на начинот определен со прописите донесени врз основа на овој закон за утврдување на сообразноста на карактеристиките на производите со пропишаните карактеристики.

XI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 90

Одговорното лице во организацијата на здружен труд, во друга организација или заедница, или поединец-изведувач на работи или вршител на услуги, кој не ги спроведува мерките за обезбедување на техничка или конструктивна сигурност во производството, изградбата, употребата или одржувањето на објекти, постројки, уреди или опрема, определени со прописите донесени врз основа на овој закон, или не ги постави пропишаните уреди за заштита од елементарни непогоди или од техничко-технолошки незгоди, или тие уреди не ги одржува во исправна состојба, или во случај на потреба не ги стави во дејство, или воопшто не поставува според тие прописи и со тоа ќе предизвика опасност за животот и здравјето на луѓето или за општествените средства односно имот од поголем обем, ќе се казни за кривично дело со затвор до десет години.

Тој што делото од став 1 на овој член ќе го стори од небрежност, ќе се казни со затвор.

Ако поради делото од став 1 на овој член настапила тешка телесна повреда или смрт на едно или повеќе лица, или имотна штета од поголеми размери, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.

Член 91

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во производството или прометот односно во врска со производството или прометот на производи односно услуги или при проектирање, конструирање, изградба, употреба, одржување на објекти, постројки, уреди или опрема, или при изведување работи не ги примени, согласно со одредбите на овој закон, прописите за југословенските стандарди, за техничките нормативи или за нормите на квалитетот (член 5);

2) ако при изработката на предмети на вооружување или воена опрема, при изградбата на објекти или уреди за потребите на Југословенската народна армија, територијалната одбрана, цивилната заштита или службата за набљудување, јавување, известување или тревожење, или при изградбата на други објекти или уреди што се од посебен интерес за народната одбрана и за зголемување на одбранбената способност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, не го примени стандардот на народната одбрана (член 11);

3) ако неовластено издаде пропишана исправа (чл. 4 и 59);

4) ако означи производи или употреби знак на квалитетот ЈУС спротивно на одредбите од овој закон (член 73);

5) ако пушти во промет производ со неточни податоци или со ознаки или податоци кои купувачот можат да го доведат во заблуда во поглед на потеклото, количеството, карактеристиките на квалитетот, особините или намената на производот или во поглед на производителот (член 83).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 92

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пред пуштањето во промет не провери дали производот им одговара на условите и барањата од прописите донесени врз основа на овој закон (член 8 став 2);

2) ако пушти во промет производ произведен според гранковен стандард или според интерен стандард, а тој производ не им одговара на условите и барањата определени со тој стандард (член 28 став 1);

3) ако во производството на одделни производи или при изведување на работи или при увозот на производи отстапи од прописите за југословенските стандарди или за нормите на квалитетот, а за тоа отстапување не се исполнети пропишаните услови (член 36 став 1, член 37 и член 38 став 1);

4) ако пушти во промет производ од чл. 36 до 38 на овој закон кој на начинот определен со прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација не е означен или снабден со соопштение за тоа од кој пропис отстапува, во што е и колкаво е тоа отстапување (член 39);

5) ако производот што го пушта во промет не го снабди со определени исправи и со податоци предвидени со овој закон или со прописи донесени врз основа на овој закон (член 42 став 2);

6) ако пушти во промет производ без гарантен лист, без техничко упатство или без список на овластените сервиси, а со пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација е определено дека производот може да се пушти во промет само ако е снабден со гарантен лист, техничко упатство и со список на овластените сервиси (член 52 став 1);

7) ако пушти во промет производ кој не е деклариран, означен, односно обележен на пропишаниот начин или на кој не е означена неговата определена особина или карактеристика, а со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација е определено дека може да се пушти во промет само ако е деклариран, означен односно обележен на пропишаниот начин или дека на него мораат да бидат означени неговите определени особини односно карактеристики (член 81 став 1);

8) ако пушти во промет производ кој не е прописно спакуван, а со прописите за југословенските стандарди, техничките нормативи односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација е определено дека може да се пушта во промет само ако е спакуван на пропишаниот начин (член 84 став 1).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 93

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пушти во промет производ, а за пуштање во промет не е исполнет некој од условите од член 8 став 1 и член 9 став 1 на овој закон;

2) ако не донесе производителска спецификација, а со прописите за југословенските стандарди односно за нормите на квалитетот или со друг пропис на директорот на Југословенскиот завод за стандардизација е определено дека донесувањето на производителска спецификација е задолжително (член 33 став 3);

3) ако за производите од член 45 на овој закон за пропишаното време не обезбеди сервисни услуги или резервни делови (член 51 став 1);

4) ако испитува производ или услуга заради напредни испитувања, а за таа дејност не ги исполнува условите од член 69 на овој закон;

5) ако ја врши контролата од член 72 став 1 на овој закон, а за вршење контрола не ги исполнува условите од член 72 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 94

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок поединец ако стори некое од дејствијата од чл. 91 и 92 на овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој самостојно врши дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани ако стори некое од дејствијата од член 93 на овој закон.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 95

Организациите на здружен труд се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да го утврдат векот на траењето на производите од член 51 на овој закон.

Член 96

Признавање на новосоздадена сорта односно селекција на земјоделски и шумски растенија и одбрување на воведување во производство домашна, одомаќена и странска сорта на семе и на саден материјал на земјоделски и шумски растенија врши Сојузниот комитет за земјоделство.

Претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство донесува поблиски прописи за условите и за начинот на испитување на семето и садниот материјал во поглед на биолошките, економските и еколошките вредности и за постапката за признавање на растенијата односно за одбрување на воведување во производство на семето и садниот материјал од став 1 на овој член.

Член 97

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74);

2) Законот за техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 55/69 и 13/73).

3) Одредбата од член 177 на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74).

Член 98

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

511.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, врз основа на член 285 точка 10 од Уставот на СФРЈ и член 155 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги разгледуваше, во рамките на својот делокруг, на седницата од 19 јули 1977 година Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет и извештаите за работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации за периодот од мај 1974 до крајот на декември 1976 година, и,

имајќи ги предвид оцените на состојбата и остварените резултати во сите области на општествениот живот, содржани во тие извештаи и во експозето што потпретседателот на Сојузниот извршен совет го поднесе во Собранието на СФРЈ на 3 јуни 1977 година, а

поаѓајќи од оцените и предлозите од работните тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и од заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и од истапувањето на претседателот на Сојузниот извршен совет во Собранието на СФРЈ на 19 јули 1977 година, како и од мислењата, изнесени во претресот на седницата на Соборот, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

I

1. Во изминатиот период, што претставува нова етапа на развојот на самоуправувањето и на натамошна изградба на социјалистичките самоуправни односи врз основите на Уставот на СФРЈ и ставовите на X конгрес на СКЈ, постигнати се значајни резултати во сите области на општествениот живот. Во тој период Сојузниот извршен совет како извршен орган на Собранието на СФРЈ, успешно ги извршуваше работите од својата надлежност. Сојузниот извршен совет со целокупната своја работа суштествено придонесе кон работата и остварувањето на задачите на делегатското Собрание на СФРЈ.

2. Сојузниот извршен совет, во рамките на својата надлежност, изврши крупни и сложени задачи и со тоа даде значаен придонес кон натамошна изградба на системот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и единствени основи на општествено-политичкиот систем, усогласување на целокупното сојузно законодавство со Уставот на СФРЈ, донесување на плански документи за развој на земјата, спроведување на политиката на општествено-економскиот и социјалниот развој и јакнење на внатрешната стабилност, на безбедноста и одбранбената способност на земјата и кон порастот на нејзиниот меѓународен углед.

II

Разгледувајќи ја работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и сојузните организации, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја оцени состојбата и утврди определени задачи и правци за нивно дејствување, и тоа:

1. Работата на Сојузниот извршен совет во минатиот период беше многу интензивна, а посебно во врска со утврдувањето и поднесувањето до Собранието на СФРЈ на законски проекти во склопот на обемната програма на законодавната работа врз усогласување на сојузните закони со Уставот на СФРЈ и врз утврдување и спроведување во живот на политиката на општествено-економскиот развој на земјата. Во остварувањето на тие крупни задачи

посебно значајна улога имаа соодветните сојузни совети — како облик на политичка координација на надлежните органи на федерацијата, на републиките и автономните покраини и на општествено-политичките организации во федерацијата.

Со оглед на тоа дека и во иднина ќе има значајна улога во законодавната работа и дека и преку оваа функција ја остварува својата одговорност за состојбата во сите области на општествениот живот, во рамките на правата и должностите на федерацијата потребно е Сојузниот извршен совет и другите учесници во иницирањето и подготовката на сојузни закони да ја поттикнуваат натамошната демократизација на законодавната работа за да се обезбеди, во процесот на подготвувањето на предлози на закони и други акти, учество на сите заинтересирани органи и организации и на тој начин да се изврши поширока општествена верификација на тие предлози.

Во наредниот период, Сојузниот извршен совет треба, користејќи ги резултатите и стручната и научната работа да ја развива активноста врз натамошно усовршување на правниот систем. Во врска со тоа се неопходни темелни анализи на системот на сојузното законодавство, за да можат да се утврдат предлозите за неговата можна рационализација и кодификација.

Сојузниот извршен совет, во иднина треба да му посвети посебно внимание на остварувањето на утврдената политика и извршувањето на законите и, во врска со тоа, на донесувањето на подзаконот на работата на сојузните органи на управата. Во тој склоп, тој треба да презема соодветни мерки заради јакнење на одговорноста за извршување на сојузните закони и на меѓународните договори и редовно да го известува Собранието на СФРЈ за состојбата и проблемите во тој поглед.

2. Во изградбата и развојот на системот на самоуправни социјалистички општествено-економски односи врз основите на Уставот на СФРЈ се постигнати значајни резултати. Со донесувањето на Законот за здружениот труд и на други системски закони е продолжен и интензиван процесот на пошироко самоуправно поврзување и здружување на трудот и средствата на организациите на здружениот труд и воопшто поцелосна изградба на доходните односи. Но, и покрај позитивните резултати, самоуправното организирање на здружениот труд тече релативно бавно и не е секогаш, ниту во доволна мера, следено со вистинското менување на општествено-економските односи.

Во наредниот период престои обемна активност на сите општествени фактори, а во тој склоп и на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и сојузните организации, во преземање на мерки и акции од рамките на нивната надлежност, заради: натамошен развој на социјалистичките самоуправни продукциони односи врз основите на Законот за здружениот труд, а особено подоследна изградба на доходните односи во сите области на здружениот труд; доследно спроведување на политиката на економска стабилизација и порационално стопанисување и работење и усогласување на движењето на општата и заедничката потрошувачка со реалните материјални можности; решавање на структурните неусогласености во материјалното производство; доградба и реализација на новиот пресметковен систем и побрзо разрешување на сегашните проблеми на ниската акумулативност, загубите и недоволната репродуктивна способност на стопанството.

Од посебно значење се решенијата за остварување на политиката на економска стабилизација и за совладување на постојните тешкотии во општествено-економскиот живот и во тековните стопан-

ски движења да го поттикнуваат максималното ангажирање на работниците и на работните луѓе во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници.

3. Воведувањето на делегатскиот принцип, како основа за конституирање и функционирање на сите облици на самоуправното и политичкото организирање на општеството, претставува крупна промена во областа на општествено-политичкиот систем.

Заради поуспешно функционирање на делегатскиот систем како и влијанието врз развојот на социјалистичката самоуправни демократија воопшто, посебно треба да се забрза работата врз утврдувањето на предлози на системски решенија во врска со положбата и функционирањето на државната управа во целост, особено во врска со положбата и функционирањето на сојузната управа.

Заради натамошен развој на општествено-политичкиот систем врз основите на Уставот на СФРЈ, подпирајќи се врз основните идејни определувања на Сојузот на комунистите во таа област, а посебно врз ставовите од 30-тата седница на Претседателството на ЦК СКЈ за развојот на политичкиот систем на социјалистичката самоуправни демократија, првенствени задачи на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата треба да бидат насочени кон: доследно остварување на нивните основни функции; обезбедување на непосредно учество на здружениот труд и на организираниите социјалистички сили во процесот на формирање на предлози и мерки и во контролата на нивното остварување; изградба на основите на општествениот систем за информирање како еден од суштествените услови за успешно функционирање на делегатскиот систем.

4. Во социјалната политика, во рамките на правата и должностите на федерацијата, се постигнати определени резултати. Давани се и иницијативи за прашањата од областа на станбената политика, социјалната и детската заштита со цел да се поттикне решавањето на тие прашања од страна на надлежните органи на општествено-политичките заедници и самоуправните организации и заедници. Стоен е напредок во самоуправното интересно организирање во сите области на социјалната политика.

Во областа на здравството е унапредена заштитата на здравјето на граѓаните и на задоволвачки начин се регулирани прашањата од рамките на правата и должностите на федерацијата. Во наредниот период Сојузниот извршен совет треба посебно да се ангажира врз преземање на соодветни мерки, од рамките на правата и должностите на федерацијата заради заштита и унапредување на човековата средина и здравствената заштита на населението.

Во областа на трудот, вработеноста и вработувањето се постигнати значајни резултати. Во оваа област Сојузниот извршен совет и соодветните сојузни органи на управата во наредниот период треба да преземаат соодветни мерки од рамките на правата и должностите на федерацијата, заради обезбедување на социјалната сигурност на работните луѓе и стабилниот растеж на продуктивната вработеност, унапредување на заштитата на правата на нашите работници на привремена работа во странство и нивното работно ангажирање по враќањето од работа од странство.

Со спроведувањето на утврдената политика во областа на основните права на борците и воените инвалиди е подобрена нивната социјална и економска положба. Во наредниот период Сојузниот извршен совет треба да му посвети посебно внимание на остварувањето на правата на борците во системот на пензиско-инвалидското осигурување, како и да дава,

кај надлежните органи и организации, соодветни иницијативи заради подобрување на остварувањето на здравствената заштита на борците и воените инвалиди, упростување на постапките за остварување на нивните основни права и оспособување на службите за боречка и инвалидска заштита.

5. Во остварувањето на функциите на безбедноста и заштитата на уставниот поредок е постигнат значаен успех, што го потврдува високиот степен на политичка стабилност на нашето социјалистичко самоуправно општество. Со ангажирањето на сите фактори на општествената самозаштита се постигнати значајни резултати во формирањето на свеста на работните луѓе и граѓаните — како суштествен фактор за оневозможување на непријателска активност, за спречување и отстранување на општествено негативни појави и однесувања.

Во согласност со натамошниот развој на политичкиот систем на социјалистичка самоуправни демократија, потребно е сè пошироко да се одвиваат процесите на поопштествување на работите на безбедноста и заштитата на уставниот поредок. За таа цел е потребно сите општествени фактори, а во тој склоп и Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, постојано и координирано да преземаат мерки заради јакнење и развој на системот на општествената самозаштита.

6. Во изминатиот период е извршена реформа на правосудниот систем и се усогласени со Уставот на СФРЈ сите правосудни закони во таа област кои се извршени мошне значајни проблеми во согласност со поделбата на законодавната надлежност во оваа област помеѓу федерацијата и републиките и автономните покраини.

Во наредниот период е неопходно да се забрза работата врз донесувања на соодветни нови сојузни закони што се од посебно значење за успешно остварување на правосудната функција, како и да се разгледа примената на важечките сојузни закони од областа на правосудството од становиште на создавање услови за поефикасно функционирање и натамошен развој на судовите на здружениот труд и на други облици на самоуправното судство.

7. Постигнатите резултати во развојот и остварување на концепцијата на општонародната одбрана се крупен придонес кон организирањето и готовноста на општеството за одбрана, што овозможува во наредниот период да се постигне уште поголем степен во поопштествувањето на одбранбените работи, организирањето и ефикасноста на одбранбените подготовки.

Посебно е потребно ангажирањето на сите фактори на општеството, а во тој склоп и на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата, во обезбедувањето на соодветни услови за јакнење на одбранбените подготовки на стопанството и на општествените дејности, јакнење и развој на територијалната одбрана, во создавањето на сите неопходни услови за реализација на долгорочните и среднорочните планови за развој на ЈНА, јакнење на цивилната заштита и на другите сили за одбрана и заштита, како и во оспособувањето на органите и организациите за работа врз работите на одбраната.

8. Во областа на финансирањето на корисниците на буџетот на федерацијата е постигнато финансирањето на тие корисници, врз основа на утврдената политика, да се одвива без застој. Преземани се и други мерки заради обезбедување на поголема финансиска дисциплина и одговорност во располагањето со средствата и поефикасна контрола на нестопански инвестиции.

Во наредниот период, во финансирањето на дејностите на сојузните органи, настојувањата и мерките на Сојузниот извршен совет треба да би-

дат насочени кон порационално планирање и користење на средствата, усогласување на плановите за развој на одделни служби, поголема ефикасност во следењето на извршувањето на финансиските планови и на програмите за техничко опремување и модернизација на тие органи, како и врз последно остварување на функциите на инспекциските служби.

9. Во областа на надворешната политика активност на СФРЈ беше мошне изразена, што придонесе кон натамошна афирмација на надворешната политика и кон порастот на меѓународниот углед на Југославија — како социјалистичка, самоуправна и неврзана земја. За таква афирмација на надворешната политика и на меѓународната положба на Југославија голем личен придонес, со своите иницијативи, со ангажирањето и со авторитетот што го ужива во светот, даде Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито.

Сојузниот извршен совет и соодветните сојузни органи на управата и сојузни организации имаат значајна улога во процесот на утврдување и спроведување во живот на надворешната политика на СФРЈ и во давање бројни иницијативи и мерки врз воспоставување и развивање на меѓународната соработка во областа на политичките и економските односи, науката, образованието и културата.

Постигнати се видни успеси во поопштествувањето и демократизацијата на утврдувањето и остварувањето на принципите на надворешната политика на СФРЈ и во јакнењето на улогата и одговорноста на сите самоуправни, политички и воопшто општествените фактори во таа област, посебно на републиките и автономните покраини.

Следејќи ги и во иднина утврдените принципи на надворешната политика на СФРЈ и сестраната ангажираност на СФРЈ во борбата за мир и меѓународна соработка, Сојузниот извршен совет треба посебно да се ангажира врз доследното извршување на усвоената програма и на мерките за спроведување на одлуките од V конференција на неврзаните земји во Коломбо, за изградба на нов и праведен меѓународен економски поредок, за остварување на Завршниот документ на КЕБС во Хелсинки и врз тие основи за успешна работа на Конференцијата во Белград; за натамошен развој на сестраните билатерални односи со сите земји на светот, посебно со неврзаните земји и со соседите, како и за доследно извршување на обврските и задачите на Југославија како активен член на Организацијата на обединетите нации.

Во спроведувањето на единствената надворешна политика на СФРЈ треба да продолжи процесот на демократизација и поопштествување на работите од таа област во согласност со натамошниот развој на нашата самоуправна социјалистичка демократија. Наспоредно со тоа, потребно е да се донесат соодветни закони со кои би се определиле полбиску правата, обврските и одговорностите на сите субјекти што учествуваат во остварувањето на надворешната политика и односите на нашата земја со странство.

III

1. Односите помеѓу Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет односно сојузните органи на управата се изградуваат врз уставните основи и во тоа се стечени корисни искуства за натамошно унапредување на методите на работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

2. Во натамошната работа е неопходно да се унапредуваат постојните и да се изградуваат нови форми и методи на соработка помеѓу Сојузниот извршен совет и Сојузниот собор на Собранието на

СФРЈ, нивните работни тела и стручни служби, како во процесот на подготвување на акти така и во остварувањето на утврдената политика и во извршувањето на сојузните закони.

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата треба и натаму да ја развиваат соработката со соодветните републички и покраински органи, со општествено-политичките организации во федерацијата, со Стопанската комора на Југославија и со научните и стручни институции и на тој начин да обезбедуваат поширока проверка на своите предлози и услови за поуспешна работа на Собранието на СФРЈ и за поуспешно вклучување на делегатската основа во процесот на одлучувањето за прашањето од надлежноста на Собранието на СФРЈ односно на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

3. Уште не е остварено задоволувачко ниво на организираност и усогласеност на работата на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет и на другите фактори во утврдувањето и остварувањето на програмите и плановите за нивната работа, иако во тоа се постигнати значајни резултати. Затоа е потребно да се обезбеди постојано следење и контрола на извршувањето на задачите предвидени во тие програми и планови за работа.

4. Сојузната управа, во изминатиот период, изврши значајни работи, но таа сè уште не е оспособена во полна мера за вршење на своите задачи во согласност со барањата на динамичниот општествено-економски и политички развој на земјата и со потребите на здружениот труд и на општеството во целост.

Настојувањата на Сојузниот извршен совет врз унапредување и модернизација на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации треба да придонесат кон поголем степен на ефикасност, самостојност и одговорност на сојузната управа во вршењето на нејзините овластувања и одговорности утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузни закони, посебно кон здружениот труд и кон делегатската основа во целост.

Во натамошната работа органите на сојузната управа треба да се насочуваат кон пројавување на поголем степен на иницијатива во предлагање на решенија за унапредување на стостојбата во соодветните области на општествениот живот. Содржината, организацијата и методот на работата на сојузната управа треба побрзо и поцелосно да се трансформираат според начелата и барањата на делегатскиот собранички систем и да му се противставуваат на влијанието на надминатиот начин и метод на работа и склоноста кон административни решенија. Потребно е, исто така, да се обезбедува порамномерна застапеност на кадрите од сите републики и автономни покраини и на работните места на стручни работници во основната дејност на органите на сојузната управа; да се ограничи неоправданиот растеж на бројот на работници во органите и организациите на федерацијата и постојано да се работи врз стручното усовршување на работниците и воопшто врз подигање на квалитетот на стручната работа, како и врз изградување на критериумите за подоследна распределба според трудот и резултатите од трудот во работните заедници на тие органи и организации.

IV

1. Со поднесувањето на извештаите за својата работа Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации ја исполнуваат својата уставна одредба за својата работа да го известуваат Собранието на СФРЈ и разгледувањето на тие извештаи во Собранието на СФРЈ претставува составен дел од вкупната политичка

расправа за искуствата во остварувањето на со-
бранискиот систем врз делегатски основи.

2. Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации треба да ја продолжат, во остварувањето на својата одговорност спрема Собранието на СФРЈ, практиката на извештување на Собранието на СФРЈ за извршувањето на своите функции, што го вклучува и укажувањето на појавите на неизвршување на утврдената политика и на законите и другите општи акти што ги донело Собранието на СФРЈ и во врска со тоа да предлагаат соодветни мерки. Покрај редовните годишни извештаи, по барање од Собранието на СФРЈ, односно по иницијатива од Сојузниот извршен совет или од сојузните органи на управата треба да се продолжи со поднесувањето на извештаи за определени прашања во врска со спроведувањето на утврдената политика во одделни области на општествениот живот или со извршувањето на определени сојузни закони.

Во извештаите за работата на Сојузниот извршен совет и во извештаите за работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации тежиштето треба да се стави врз анализирањето на искуствата врз суштинското остварување на политиката и примената на законот, како и врз давањето на оценки на проблемите од значење за поефикасно остварување на задачите што стојат пред Сојузниот извршен совет и сојузната управа. Тие извештаи, според својата содржина и форма, треба да бидат што повеќе приспособени кон барањата и потребите на Собранието на СФРЈ и на делегатската основа во целост.

3. И Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ во поголема мера отколку до сега, ќе ги следи и разгледува прашањата за спроведување на утврдената политика и извршување на донесените закони и други прописи и општи акти и ќе ја утврдува политиката за нивното спроведување, односно извршување и, во остварувањето на функцијата на политичка контрола над работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата, ќе утврдува поконкретни и, во делегатската база пошироко проверени, насоки за работа на тие органи.

V

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, од становиштето на својот делокруг, оценува дека Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации, во периодот од мај 1974 до крајот на декември 1976 година, успешно ги извршиле работите и задачите од својата надлежност и ја одобрува нивната досегашна работа.

2. Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации се должни, во својата натамошна работа, да ги остваруваат задачите утврдени со овие заклучоци, како и да ги имаат предвид мислењата и предлозите од работните тела на Сојузниот собор и од заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ за прашањата од делокругот на Сојузниот собор.

3. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 020-26/77-2

19 јули 1977 година

Белград

Сојузен собор
на Собранието на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

Претседател,

Данило Кекиќ, с. р.

512.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, врз основа на член 286 став 3 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 155 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го разгледуваше, во рамките на својот делокруг, на седницата од 19 јули 1977 година, Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет за периодот од мај 1974 до крајот на декември 1976 година, и

имајќи ги предвид оцените на состојбата содржани во тој извештај и во експозето што потпретседателот на Сојузниот извршен совет Доброслав Кулафиќ го поднесе во Собранието на СФРЈ на 3 јуни 1977 година., а

тргнувајќи од оцените и предлозите на работните тела на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и од истапувањето на Веселин Гурановиќ, претседател на Сојузниот извршен совет во Собранието на СФРЈ на 19 јули 1977 година, како и од мислењата изнесени во претресот на седницата на Соборот од 19 јули 1977 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

I

1. Работата на Сојузниот извршен совет во периодот од мај 1974 до крајот на декември 1976 година се одвиваше непосредно по донесувањето на Уставот на СФРЈ па неговата активност беше насочена, пред сè, кон спроведувањето во живот на новиот Устав. Десеттиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, конгресите на Сојузот на комунистите во републиките и конференциите на Сојузот на комунистите во автономните покраини со своите ставови за натамошните правци за развој на нашето самоуправно социјалистичко општество создадоа мошне povolни општи политички услови за активност на сите организирани социјалистички сили и за нивното полно ангажирање врз остварувањето на утврдената политика и заземение ставови, што ѝ даваа основен печат и на работата на Сојузниот извршен совет.

Во овој период во нашето општество беа присутни и натрупани проблеми на стопанскиот развој од претходниот период, а пред сè високата стапка на инфлација, дефицитот во платниот биланс, неповолната стопанска структура, незадоволувачкото ниво на општествената продуктивност на трудот и друго, па Сојузниот извршен совет вложуваше посебни напори за нивното совладување. Сето тоа се одвиваше во период што го карактеризира стопанска рецесија во светот, меѓународната монетарна криза, суровинската и енергетската криза, како и неповолната состојба во меѓународните економски и политички односи, што имаше одраз и врз стопанските движења во земјата.

Имајќи го сето тоа предвид Соборот на републиките и покраините оценува дека Сојузниот извршен совет во така сложени услови успешно ги остварувал своите уставни функции и со тоа придонел кон натамошниот развој на материјалната основа на нашето општество, на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, кон изградбата на општествено-политичкиот систем и кон јакнењето на меѓународната улога и положба на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Соборот оценува дека во овој период на работата на Сојузниот извршен совет се постигнати значајни резултати. На предлог од Сојузниот извршен совет, Собранието на СФРЈ ги донесе Основите на заедничката политика на долгорочниот развој на Југославија до 1985 година. Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, го-

дишни резолуции за остварувањето на Општествениот план на Југославија и потврди поголем број договори за основите на планот. Донесени се, исто така, позначајни системски закони и со тоа се создадени услови за подобро сообразување на целокупниот општествено-економски систем со односите утврдени со Уставот на СФРЈ.

3. И покрај ваквата активност некои системски закони уште не се донесени иако се од суштинско значење за натамошниот развој на општествено-економскиот систем. Бавно се одвива работата и врз склучување на преостанатите договори за основите на планот и договори за неговата реализација, како и работата врз донесување на другите акти за спроведување на утврдената политика. Покрај ова, некои мерки за остварување на утврдената економска политика не беа секогаш донесувани на време ниту беа доволно меѓусебно поврзани, а одделни од нив не беа засновани врз реални економски процени, што создаваше тешкотии во спроведувањето на таа политика.

4. Остварувајќи ги своите уставни функции и задачи Сојузниот извршен совет развиваше и обезбедуваше полна соработка со соодветните републички и покраински органи, придонесувајќи на тој начин кон реализацијата на уставниот принцип за одговорност на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за политиката и остварувањето на функциите на федерацијата.

Од значење е и соработката што ја развиваше Сојузниот извршен совет со органите и телата на општествено-политичките организации во федерацијата, како и со сојузните совети, во подготвувањето на законски прописи и мерки, а пред сè при конципирањето и пронаоѓањето на решенија за најзначајните прашања од областа на општествено-економскиот развој.

Целокупната оваа соработка беше проткаена со духот на спогодување, се одвиваше во согласност со одредбите од Уставот на СФРЈ, при што дојдоа до полн израз иницијативите на републичките и покраинските извршни совети за решавање на позначајни прашања, како во постапката за подготвување на акти, така и во процесот на спроведувањето на утврдената политика.

5. Сојузниот извршен совет и неговите органи со својата активност и залагање придонесоа при усогласувањето на ставовите по прашањата за кои се одлучува врз основа на согласност на собраните на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини да се постигне согласност за сите предложени законски и други општи акти, иако во одделни случаи со задоцнување.

При ова, посебно треба да се истакне улогата на републичките и покраинските собранија и нивните органи во процесот на заемање ставови и нивно усогласување, како и улогата на делегациите на републичките и покраинските собранија во Соборот на републиките и покраините односно неговите работни тела, што со својот однос кон заедничките интереси и заедничката политика овозможува пронаоѓање на решенија за подигнатите прашања.

Сојузниот извршен совет учествуваше активно во работата на работните тела на Соборот на републиките и покраините во решавањето на многу отворени и спорни прашања, што се појавија во текот на усогласувањето на ставовите на републичките и покраинските собранија и со тоа даде придонес кон афирмацијата на делегатскиот систем и остварувањето на уставните функции на Соборот на републиките и покраините. Сојузните органи на управата и сојузните организации, исто така, со своето залагање и со навремено подготвување на соодветни материјали придонесоа кон поефикасната и успешната работа на Соборот на републиките и покраините и на неговите работни тела.

II

1. Соборот на републиките и покраините укажува на потребата од што побрзо донесување на оние закони и други општи акти што се од особено значење за натамошна разработка на уставните принципи за општествено-економските односи и за остварување на целите на развојната политика, како што се законите; за основите на системите на цените и за општествена контрола на цените, за компензациите, за средствата на резервите, за долгорочна производствена кооперација, деловнотехничка соработка и прибавување права врз основа на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица и друго. Во врска со тоа, Сојузниот извршен совет треба, во соработка со соодветните републички и покраински органи и со органите и телата во федерацијата, да ги преземе сите мерки за да се забрза работата врз подготвката на овие закони, за да бидат тие донесени што побрзо. Исто така, Сојузниот извршен совет треба, при полно ангажирање на извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини, како и со активно учество на сите општествено-политички фактори, да вложи што поголеми напори за подготвување и донесување на преостанатите договори за основите на општествениот план, како и договори за неговата реализација.

Овие задачи треба да се извршат до крајот на тековната година, за да се создадат со тоа поповолни услови за извршување на Општествениот план на Југославија во идната година, како и за подготовка на основите на наредниот среднорочен план.

2. Сојузниот извршен совет треба да продолжи со доследното спроведување на политиката утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и со извршувањето на сојузните закони, а посебно на Законот за здружениот труд, како и законите од областа на економските односи со странство, на паричниот, кредитниот и банкарскиот систем и други, тргувајќи од потребата за поттикнување на здружување на труд и средства односно развивање на доходните односи во здружениот труд, поврзување на производството и прометот, создавање постабилни услови за стопанисување, јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството заради обезбедување влијание на непосредните производители и на работничката класа на Југославија во целина врз стекнувањето и располагањето со доходот. Во врска со тоа, Сојузниот извршен совет треба да му посвети посебно внимание на навременото донесување на придружни законски прописи во рамките на своите овластувања.

Во спроведувањето на утврдената економска политика, Сојузниот извршен совет посебно треба да води сметка таа да биде насочена кон остварување на структурата на стопанството предвидена со општествениот план, остварување на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП, Косово, јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството, усогласување на сите форми на потрошувачка со материјалните можности на земјата, како и што побрзо да предложи и преземе мерки во согласност со договорената политика за спроведување на општествениот план од областа на економските односи со странство.

Продолжувањето и пројлабочувањето на досегашната соработка на Сојузниот извршен совет со надлежните републички и покраински органи, како и со органите и организациите во федерацијата и врз овие прашања е од прсебно значење за остварувањето на утврдената политика.

Соборот на републиките и покраините смета дека е особено значајно сите носители на планирањето навремено да преземаат потребни мерки од својата надлежност за доследно спроведување на договорената политика и извршување на сојузните закони и на други општи акти.

3. Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации треба да преземаат мерки за што поцелосно трансформирање на својата организација, содржината и методите за работа според начелата и барањата на делегатскиот и собранискиот систем, како и за усовршување на стручни кадри заради нивно натамошно оспособување за што поуспешно извршување на задачите што им се доверени.

Поефикасната и постручна работа на сојузните органи на управата и на сојузните организации во подготвување на предлози на акти од делокругот на Соборот на републиките и покраините треба, помеѓу другото, да им создаде што пошироки можности на делегатската основа односно на републиките и покраинските собранија за посетрано разгледување на тие предлози односно за утврдување на насоките и заемање ставови за таквите предлози.

4. Сојузниот извршен совет во својата натамошна работа треба да вложува напори за унапредување на соработката со соодветните органи во републиките и автономните покраини, како и со органите и телата во федерацијата, во подготвувањето на акти за кои се одлучува врз основа на согласност од републиките и покраинските собранија, а сè заради поефикасно усогласување на ставовите во Соборот на републиките и покраините.

5. Соборот на републиките и покраините оценува дека поднесувањето на извештаите за работата на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и на сојузните организации е од посебно значење за остварувањето на односите помеѓу Сојузниот извршен совет и Соборот на републиките и покраините утврдени со Уставот на СФРЈ и смета дека оваа практика треба да продолжи и во наредниот период. Редовното известување на Собранието на СФРЈ за актуелните прашања на одделни подрачја на спроведување на утврдената политика за преземаните мерки и за нивните ефекти би требало да се развива како постојана практика, а особено кога се работи за предлагање и донесување на позначајни документи.

Работните тела на Соборот на републиките и покраините ќе продолжат со разгледувањето на извештаите на сојузните органи и сојузните организации што вршат работи од делокругот на Соборот на републиките и покраините, заради остварување и на овој начин увид во состојбата и проблемите во тие области, следење на извршувањето на сојузните закони, на други прописи и општи акти и предлагање насоки за нивната работа.

Заради што поуспешно остварување на односите помеѓу Соборот на републиките и покраините и Сојузниот извршен совет утврдени со Уставот на СФРЈ, ќе се продолжи со унапредувањето на методите за работа, при што посебно внимание ќе им биде посветувано на подготвувањето и донесувањето на акти од делокругот на Соборот за кои се одлучува врз основа на согласности од републиките и покраинските собранија, како и на извршувањето на обврските што произлегуваат од функцијата на политичка контрола утврдена со Уставот на СФРЈ над работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и со следење на спроведувањето на утврдената политика.

Во врска со остварувањето на односите на Соборот на републиките и покраините и Сојузниот извршен совет утврдени со Уставот на СФРЈ, Соборот укажува и на заклучоците што ги прифати на седницата одржана на 3 јуни 1977 година по повод разгледувањето на материјалот „Забележувања за работата на Соборот на републиките и покраините“.

6. Сојузниот извршен совет во својата натамошна работа треба да ги има предвид и другите предлози и забелешки изнесени во работните тела на Соборот на републиките и покраините по повод разгледувањето на Извештајот за работата на Сојуз-

ниот извршен совет во периодот од мај 1974 до крајот на декември 1976 година.

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06. 3-103/77-3
19 јули 1977 година
Белград

Собор на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Зоран Попич, с. р.

513.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 19 јули 1977 година, ги усвои следните

ЗАКЛУЧОЦИ

Тргувајќи од своите права и обврски утврдени со Уставот на СФРЈ и од одредбите на Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, Соборот на републиките и покраините, на седницата од 29 јуни 1977 година, по расправата во работните тела на Соборот, го разгледуваше Извештајот за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1976 година со првата оценка на развојот во 1977 година и со можностите за развој во 1978 година.

Соборот на републиките и покраините констатира дека во нашето стопанство и општество се постигаат значајни резултати. Забрзан е растежот на индустриското производство и на други стопански активности, растежот на инвестициите, на вработеноста и на животниот стандард. Во тек е процес на сообразување на општествено-економскиот систем и на организацијата и функционирањето на стопанството и на други општествени дејности кон уставните начела. Со тоа се создаваат услови за поуспешно остварување на целите и задачите утврдени во општествениот план на Југославија.

Соборот исто така констатира дека некои цели и задачи утврдени во општествениот план на Југославија и во резолуцијата за неговото спроведување во 1977 година не се остваруваат на задоволувачки начин. Особено опаѓа акумулативната и репродуктивната способност на организациите на здружен труд во материјалното производство, што е последица од фактот дека здружениот труд сè уште недоволно овладеел со условите и резултатите од својот труд, стопанскиот растеж не се заснова во доволна мера врз економијата на трудот и на средствата и се влошува положбата на стопанството во распределбата на националниот доход. Тоа е една од причините за неостварување на предвидената динамика на промените на стопанската структура, недоволната економска стабилност и влошување на конкурентната способност на стопанството на светскиот пазар.

Соборот оценува дека натамошните вкупни стопански движења ќе бидат во голема мера определени од резултатите постигнати на подрачјето на економската размена со странство зашто се влошува состојбата во надворешнотрговскиот биланс со оглед на тоа што извозот не расте со предвидената стапка, додека увозот се зголемува значително над платнобилансните можности.

Посебно не се реализираат задачите утврдени во областа на политиката на распределба и употреба на доходот, поради недоволната поврзаност и условеност на сите видови потрошувачка со остварениот доход, што доведе до прекумерен пораст на

вкупната општествена потрошувачка. Во врска со тоа Соборот констатира:

Општата и заедничката потрошувачка растат над договорените рамки, што е последица од прекумерниот растеж на законските обврски на стопанството односно од неадекватното општествено договарање и самоуправни спогодување за слободна размена на трудот и спроведување на тие договори и спогодби во живот.

Исто така, во бројни случаи растат личните доходи над растежот на продуктивноста на трудот и на остварениот доход.

Продолжува побрзиот растеж на договорните обврски на стопанството и јакне неговата зависност од кредити.

Недоследно се спроведуваат прописите за меѓусебното плаќање и слабее финансиската дисциплина.

Високите загуби во стопанството, како и постојаниот притисок врз цените во голема мера се последица од нерационално користење на живиот и минатиот труд во стопанството и во другите општествени дејности и прекумерниот растеж на законските и договорните обврски на стопанството.

Ваквата ситуација бара да се забрза преземањето на акциите и мерките што се утврдени со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година, а посебно донесувањето на дополнителните мерки неопходни заради што целосно остварување на целите и задачите утврдени со општествениот план.

Имајќи ја предвид ваквата ситуација, а тргнувајќи од оцените и предлозите на Сојузниот извршен совет и извршената расправа во работните тела на Соборот и на седницата на Соборот, како и заземните ставови во телата на општествено-политичките организации во федерацијата, Соборот на републиките и покраините смета дека заради поуспешна реализација на целите и задачите на општествениот план на Југославија би требало:

1. Да се забрза работата врз донесување на преостанатите системски закони, општествени договори и самоуправни спогодби, чиешто донесување е предвидено со општествениот план, како и соодветни спроведбени прописи и да се преземаат други активности за создавање неопходни услови, со цел подоследно да се остварува стопанскиот систем во целост и работните луѓе да овладеат со целината на односите на општествената репродукција, согласно со Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд. Сите активности и мерки со кои се обезбедува остварување на договорената политика мораат да произлегуваат од новите системски решенија и да придонесуваат за нивната што подоследна примена. Тие мораат да бидат такви што да ја афирмираат самоуправната регулатива, да ги изедначуваат условите за стопанисување и при тоа да тргнуваат од доходот како основна општествено-економска категорија.

2. Да се засилува општествената акција за да се осигури спроведување на договорената политика и примената на донесените прописи, склучените договори и самоуправни спогодби и да се поостри одговорноста на сите носители на правата и обврските за спроведување на овие акти.

3. Да се создадат услови за јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството, и заради тоа:

— организациите на здружен труд и другите самоуправни организации треба да го забрзаат склучувањето на самоуправни спогодби и општествени договори за основите на своите планови и врз таа основа за финансирање на заедничките потреби, усогласувајќи ги правата и обврските во оваа област, со своите можности;

— општествено-политичките и самоуправните интересни заедници, што не го сториле тоа, треба да ги утврдат билансите на средствата за намуру-

вање на општите и заедничките потреби односно оние што го сториле тоа да ги разгледаат веќе донесените програми и биланси, како и нивното остварување. Со самоуправни акти а, по потреба, и со мерки на општествено-политичките заедници, да се ограничат а потоа да се коригира височината на стапките на даноците и придонесите за општа и заедничка потрошувачка секаде каде што средства притекуваат побрзо отколку што е договорено, осигурувајќи со средствата што на тој начин им остануваат на организациите на здружен труд во стопанството да се зголемува нивната репродуктивна способност;

— да не се прошируваат правата што би имале за последица зголемување на обврските на стопанството предвидени за 1977 година, да се преиспитаат одлуките со кои се прошируваат овие права ако уште не влегле во дејство и да се усогласат со можностите што првизлегуваат од доследното остварување на договорената политика во оваа област;

— инвестиционите одлуки и активности да се приспособат кон реалните можности и кон остварувањето на договорената политика;

— работниците во организациите на здружен труд треба да го забрзаат утврдувањето на основите и усогласувањето на мерилата за распоредување на доходот на средства за лични доходи и на средства за проширување на материјалната основа на својот труд, усогласувајќи ги своите самоуправни акти со одредбите од Законот за здружениот труд и со утврдената политика на развојот. Исплатата на аконтација на лични доходи во текот на годината треба да се усогласува со доходот што се утврдува со периодичните пресметки, со тоа што основните организации на здружен труд, кои имаат во текот на тековната година загуби да не можат да ги зголемуваат аконтациите на личните доходи додека се во загуби;

— да се забрза уставната трансформација на банкарскиот систем и заедницата на осигурување и да се преземаат натамошни мерки во областа на каматните стапки, премииите за осигурување и други видови договорни обврски и со создавање услови за конверзија на краткорочните кредити во долгорочни кредити на банките да се намали негативното влијание на прекумерната задолженост и растеж на договорните обврски врз акумулативната способност на организациите на здружен труд во стопанството; обемот на парите и кредитите да се усогласи со договорените цели на стабилизационата и развојната политика, да се интензивира работата врз воведување на вредносни хартии како форма на плаќање, а функцијата и текот на примарната емисија на пари побрзо да се доведува во согласност со новиот кредитно-монетарен систем;

— да продолжат напорите за трансформација на општествено-економските односи внатре во производството и помеѓу производството и трговијата заради усогласување на овие односи со одредбите од Законот за здружениот труд.

Соборот на републиките и покраините тргнува од тоа дека сите овие активности и мерки во прв ред се спроведуваат со општествено договарање и со самоуправни спогодување на непосредно заинтересираните организации, а каде што е тоа неопходно и со донесување на соодветни прописи, пред сè во републиките и автономните покраини.

Сојузниот извршен совет, во рамките на своите овластувања, ќе презема или ќе предлага мерки кои ќе создаваат услови распоредувањето и употребата на доходот на сите подрачја да се доведе во согласност со утврдената политика.

4. Заради отстранување на постојните негативни тенденции во надворешнотрговската размена, сите носители на правата и одговорностите за спроведување на утврдената политика на развојот треба, во рамките на своите надлежности, да преземаат неопходни мерки во размената со странство и на до-

машниот пазар за да се остварува што поуспешно договорената политика на јакнење на извозот на стоки и услуги и усогласување на увозот со извозните резултати. Со јакнење на конкурентната способност на стопанството преку зголемување на продуктивноста на трудот и намалување на трошоците на производството, растоварување на дел од доходот што се остварува со извоз од прекумерни обврски и со други мерки, да се создадат економски поповолни услови за извоз, посебно за оној со кој се остварува поголем него девизен ефект. Увозот на стоки треба подоследно да се усогласува со можностите што се остваруваат со извозот, давајќи му предност на оној увоз што е во функција на развојот и јакнењето на извозот. За таа цел, Сојузниот извршен совет, во рамките на своите надлежности, ќе продолжи да презема мерки што ќе обезбедат похармонични односи помеѓу извозот и увозот, со натамошен растеж на надворешнотрговската размена и други форми на економски односи со странство. Републиките и автономните покраини, во согласност со својата одговорност за остварување на договорената политика во областа на економските односи со странство, треба да преземаат соодветни мерки заради подобрување на платнобилансната положба на земјата.

5. Да се преземаат решителни мерки за спроведување на договорот за политиката на цените во 1977 година. Со оглед на досегашниот пораст на цените за стоки и услуги, како и на присутната тенденција кон натамошен пораст на цените, Соборот смета дека Сојузниот извршен совет и органите на сите општествено-политички заедници би требало со своите мерки и активности да влијаат врз подоследно спроведување на договорената политика на цените.

6. Неопходно е да се преземаат соодветни мерки и активности за спречување затворање на пазарот и за отстранување на бројни и други проблеми и слабости што го попречуваат ефикасното функционирање на единствениот југословенски пазар.

Да се забрза активноста на општествено-политичките заедници и други одговорни фактори врз подобрување на снабдувањето на градовите и на другите потрошувачки центри.

7. Со оглед на неизедначеното остварување на планираната политика на развојот на дејностите од посебен заеднички интерес, сите носители на планирањето треба да ги согледаат билансите на средствата за финансирање на планираните вложувања и да создаваат услови актуелните проблеми да се надминуваат со здружување средства на заинтересираните организации на здружен труд и со други мерки во согласност со општествениот план.

8. Да се засили општествената акција за штедење во производството и во сите облици на потрошувачка и решително противставување на појавите на нерационално користење на општествени средства.

9. Народната банка на Југославија и народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини. Службата на општественото книговодство, како и другите надлежни органи и организации, ќе обезбедат доследно спроведување во живот на сите прописи и мерки во областа на платниот и девизниот промет, како и други прописи и самоуправни спогодби со кои се регулираат финансиските текови на општествената репродукција.

10. Со оглед на тоа што негативните тенденции во стопанските движења се одразуваат неповолно врз политиката на најбрз стопански развој на САП Косово, е неопходно, пред сè, со напори од оваа автономна покраина, а и со побрзо донесување на сите договорени мерки од пошироката заедница, да се создаваат услови за подоследно остварување на утврдената политика на општествено-економскиот развој на САП Косово.

Видејќи проблемите и тешкотиите во стопанствувањето се одразуваат нееднакво врз одделни ре-

гиони, а имајќи ја предвид политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, во подготовките за донесување на резолуцијата за 1978 година, Сојузниот извршен совет ќе подготви посебна анализа за влијанието на стопанските движења врз положбата на недоволно развиените републики и САП Косово.

11. Да се забрза приспособувањето на статистичко-документационата основа и на целокупниот информативен систем кон општествено-економските промени.

12. Соборот на републиките и покраините смета дека сите носители на економски одлуки треба доследно да ја остваруваат заедничката политика на развојот, утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, и да преземаат и да ги спроведуваат мерките што се заеднички договорени со тој план, и своите одлуки да ги усогласуваат со новите системски решенија.

13. Соборот на републиките и покраините смета дека преземањето на овие и други соодветни мерки е неопходно за остварување на целите и задачите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година и за создавање на што поповолни услови за реализирање на тие цели и задачи во 1978 година.

14. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-100/77-3

19 јули 1977 година

Белград

Собор на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Зоран Попич, с. р.

514.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ПРЕХРАНБЕНИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Производителските организации на здружен труд можат своите постојни продажни цени за следните производи да ги променат односно да ги формираат според условите на пазарот, и тоа за:

- 1) преработки од риби:
 - солена риба;
 - сушена, чадена и маринирана риба;
 - стерилизирани рибини конзерви;
 - нестерилизирани рибини конзерви;
 - рибини паштети и автипаштети;
 - рибини отпадоци, маснотии и др.;
- 2) специјалитети и деликатеси од зеленчук (синап и слични зачини, аптипасти, мајонез);
- 3) полнети бонбони (тврди полнети бонбони — дропс, мали медени и др., меки полнети бонбони, млечни карамели, ки-ки бонбони, бронхи и др.), желе, фондани, пепер и други бонбони;
- 4) слатки (локуми, филувани и нефилувани, алва, бела, кетен-алва и сл.);
- 5) конзервирани школки, ракови и други мекотелци;
- 6) кавовини (сладно кафе, мелена кавовина, цикорија и др.);
- 7) зачини: домашни зачини (мелена пиперка, лавров лист, ким, коријандор и сл.), увозни зачини

(црн пипер, цимет, ванилин, чај, каранфилче, мушкет и др.), сода бикарбона, инстанти (чаеви, кававина и др.), доработени плодови: бадем, лешник, суво грозје, кокос брашно, орев и сл.);

8) шеќер во кристал и во коцки, ситно пакување до 30 грама, шеќер во прав и сл.;

9) гриз, брашно од соја за човечка исхрана;

10) брашно од рж, пченка, овес, јачмен и ориз, како и производи од тоа брашно;

11) елда, просо, гершла и брашно од овие производи;

12) лековити растенија, тинктури, екстракти од лековити растенија, растителни галенски облици, чисти дроги и домашни чаеви;

13) оцет од сите видови;

14) вински дестилат;

15) производи од компир пржени;

16) кикиритки пржени;

17) хмељ и брашно од хмељ;

18) прашочни производи и адитиви за печење;

— прашок за печиво;

— прашоци за пудинг и слатки и сл.;

19) природни и вештачки црева за прехранбената индустрија;

— црева (сурови, солени, сушени и други);

20) производи за исхрана на деца и за диетски цели:

— овошно-зеленчукови, месно-зеленчукови и фрутамински;

— од обезмастено месо;

— млечни производи;

21) есенции, ароми и бои во прехранбената индустрија;

22) пршута: свинска и говедска;

23) овча пастрма;

24) јадења во лименки и готови јадења;

25) тестенини диетални;

26) зимска салама;

27) миланска салама;

28) сремски колбаси;

29) кулен;

30) мед и преработки од мед;

31) кондиторски производи од брашно, штанцувани кекс, чајни печива, полнет кекс, чоколаден кекс, солени стапчиња, слатки, пишкоти, крекери, вафли нечоколадни, вафли чоколадни, облатни и други кондиторски производи од брашно и сл.;

32) какао и негови преработки:

— какао во зрно (цело или кршено, сурово или пржено);

— луспи, мембрани на корка и отпадоци од какао;

— какаова паста (во грутчиња или во блокови, одмастена или не);

— какаов путер (маст и масло);

— какао во прав, незасладен;

— какао во прав, со шеќер;

— какао производи;

33) кристално стакло;

34) велосипеди, мопеди и мотоцикли, од сите видови и нивни прибор и делови;

35) паста за обувки, паста за паркет, коломаст, свеќи;

36) козметички производи, освен препарати за нега на уста и заби;

37) етерски масла.

2. За нови асортимани и квалитети на производите од точка 1 на оваа одлука (нови производи) производителските организации на здружен труд можат своите продажни цени да ги формираат до нивото на постојните цени за слични или сродни производи.

3. Ценовниците со цените што ги формираат според одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, производителските организации на здружен труд се должни да ги достават до Сојузниот завод за цени заради евиденција, по што производите можат да ги продаваат по цените од ценовниците.

4. Во прометот на производите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, цените се формираат според важечките прописи.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите од точка 1 оддел 2 „од гранка 116 — Индустрија на неметали“, под 4 оддел 5 „од гранка 120 — Хемиска индустрија“ под 3. 4 и 20 и оддел 11 „од гранка 127 — Прехранбена индустрија“, под 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 33 (доколку се однесува на производите од точка 1 под 22 до 29 на оваа одлука), 34, 38, 39, 43, 46 и 49 од Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75, 37/75, 39/75, 59/75, 29/76 и 31/76).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 609

21 јули 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Антон Вратуша, с.р.

515.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СИТЕ ВИДОВИ ОБУВКИ, КОЖЕНА И КРЗЕНА КОНФЕКЦИЈА И КОЖЕНА ГАЛАНТЕРИЈА СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Производителските организации на здружен труд можат своите постојни продажни цени за сите видови обувки, кожена и крзена конфекција, кожена галантерија и други ситни производи од природна и вештачка кожа да ги променат така што ќе ги формираат според условите на пазарот.

2. Ценовниците со цените што ги формираат според одредбите на точка 1 од оваа одлука, производителските организации на здружен труд се должни да ги достават до Сојузниот завод за цени заради евиденција, по што можат производите од таа точка да ги продаваат по цените од ценовниците.

3. Во прометот на производите од точка 1 на оваа одлука, цените се формираат според важечките прописи.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите од точка 1 оддел 9 „од гранката 125 — Индустрија на кожи и обувки“ под 1 и 2 и 5 до 8 на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75, 37/75, 39/75, 59/75, 29/76 и 31/76).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 610

21 јули 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с.р.

516.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 точка 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО

1. Во Одлуката за определување максимални цени за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/77), во точка 5 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, организациите на здружен труд и имателите на дуќани во сопственост на граѓани што произведуваат леб и други производи од брашно (пекарници) и организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на стоки и услуги, можат само цените за брашно тип „400“ да ги зголемаат за 0,64 динари за еден килограм.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 611

21 јули 1977 година

Белград

Сојузни извршен совет

Потпретседател,

д-р Антон Вратуша, с. р.

517.

Врз основа на член 9 од Договорот за премиите и компензациите за определени земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/77), во согласност со сојузниот секретар за пазар и цени, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗГОЕНИ ЈУНИЊА, МЛЕКО И СОЈА И НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО И СВЕЖО ГОВЕДСКО, СВИНСКО, ОБЧО И ЖИВИНСКО МЕСО

Член 1

Премијата за згоени јуниња од член 2 на Договорот за премиите и компензациите за определени земјоделски и прехранбени производи (во наглаголниот текст: Договор) се исплатува за згоени јуниња од сите категории и класи што се утврдени со Одлуката за гарантираните цени за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75).

Премијата од став 1 на овој член се исплатува само за згоени јуниња од договореното производство. Под договорено производство се подразбираат, во смисла на овој член, производството што е договорено и договорите за производство регистрирани кај Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи или кај Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, а ако е во прашање производство на резерви месо во жив добиток во ридско-планински области — кај Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Ако згоени јуниња се произведени во кооперација со индивидуални производители, исплатената премија од став 1 на овој член им припаѓа на ин-

дивидуалните производители, освен ако е во прашање услужно гоњење или заедничко вложување.

Под производство на згоени јуниња во кооперација со индивидуални производители во смисла на став 3 од овој член, се подразбира производство за кое пред почетокот на производството е склучен договор.

Под услужно гоњење, во смисла на став 3 од овој член се подразбира гоњењето во кое основна организација на здружен труд односно земјоделска задруга вложува во материјал за гоњење и добиточна храна и го сноси ситот ризик на гоњењето со тоа што грлата што се гојат и припаѓаат на таа организација односно задруга, а на индивидуалниот производител му се плаќаат за еден килограм прираст надомест за вложениот труд, надомест за користење на земјоделски објекти и инвентар, како и надомест за користење на неговата добиточна храна. Премијата од став 1 на овој член по основ на услужно гоњење и припаѓа на основната организација на здружен труд односно на земјоделската задруга.

Под заедничко вложување, во смисла на став 3 од овој член, се подразбира производство во кое основна организација на здружен труд односно земјоделска задруга се договор за производство и кооперација предвидела заедничко вложување средства и труд со индивидуални производители и заедничко поднесување на ризикот. При заедничкото вложување, премијата од став 1 на овој член му припаѓа на секој вложувач, сразмерно на извршеното вложување.

За згоени јуниња набавени со слободен откуп од индивидуални производители не може да се оствари премијата од став 1 на овој член.

Член 2

Премијата за млеко од член 3 на Договорот им се исплатува на основните организации на здружен труд и на земјоделските задруги под условите под кои се исплатува премијата за млеко од средствата на републиката односно на автономната покраина.

Количеството на кравјо млеко што содржи повеќе од 3,2% млечна маст се пресметува на количество со 3,2% млечна маст, а количеството на овчо млеко што содржи повеќе од 4 до 7% млечна маст — на количество со 4% млечна маст.

За кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст и за овчо млеко што содржи помалку од 4% млечна маст не може да се оствари премија.

Премијата од став 1 на овој член може да се оствари под услов млекото да им е продадено и испорачано на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет или со преработка на кравјо или овчо млеко и за сите количества што ќе ги преработат сами.

Член 3

Премијата за соја од член 4 на Договорот се исплатува под услов сојата да е од родот на 1977 година.

Член 4

Компензацијата за пченично брашно од член 5 на Договорот се исплатува за сите продадени и испорачани количества пченично брашно од сите типови, освен за белото брашно тип „400“.

Под други крупни потрошувачи, во смисла на член 5 став 2 од Договорот, се подразбираат Југословенската народна армија, организациите на здружен труд во областа на здравството, ученичките и студентските домови, мензите и други организации за општествена исхрана, угостителските организации на здружен труд, приватните пекарски дуќани и др.

Член 5

Компензацијата за свежо месо од член 6 на Договорот се исплатува за еден килограм свежо месо што му одговара на квалитетот пропишан со Правилникот за квалитетот на месото од добиток за коленик од живина и од дивеч („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/74 и 26/75).

Член 6

Кон барањето за исплата на премиите за згоени јуниња од член 9 на Договорот, основните организации на здружен труд односно земјоделските задруги прилагаат:

1) фактура односно копија на фактура за продажба на згоени јуниња од сопствено производство или од кооперација со индивидуални производители, со организации на здружен труд што се занимаваат со промет, извоз или со преработка на добиток и добиточни производи односно на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за количествата што се произведени врз основа на Договорот за производство на резерва месо во жив добиток во ридско-планинските области. Во фактурата мораат да се наведат видот, категоријата, класата и тежината на згоени јуниња изразена во килограми жива мера, како и продажната цена за еден килограм жива мера;

2) потврда од Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни производи или од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи дека згоените јуниња потекнуваат од договорено производство и дека договорот е регистриран кај Фондот или кај Сојузната дирекција односно потврда од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи дека згоените јуниња потекнуваат од договореното производство на резерва месо во жив добиток во ридско-планински области и дека договорот е регистриран кај Сојузната дирекција.

За згоени јуниња произведени во кооперација со индивидуални производители потврдата од став 1 на оваа одредба ќе се издаде ако при регистрацијата на договорот е поднесен директно или преку асоцијација и список на индивидуалните производители (имиња и презимиња и адреси на кооперантите со кои е склучен договор за тоа производство);

3) потврда од организацијата на здружен труд што е овластена да го утврди квалитетот на добитокот дека згоените јуниња му одговараат на квалитетот од Одлуката за гарантираните цени за добиток;

4) доказ дека згоените јуниња им се испорачани на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет, со извоз или со преработка на добиток и добиточни производи односно на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за количествата преземени врз основа на договор за производство на резерва месо во жив добиток во ридско-планинските области (товарен лист, испратница, потврда за прием и др.);

5) пресметка на премијата од член 2 на Договорот во која се назначуваат количествата на згоени јуниња и определен износ на премијата за еден килограм и за вкупното количество.

Член 7

Кон барањето за исплата на премијата за млеко од член 3 на Договорот основните организации на здружен труд односно земјоделските задруги прилагаат:

1) доказ дека за количеството млеко за кое се бара премија е остварена премија според прописите на републиката односно на автономната покраина или документација што е утврдена со републичките односно покраинските прописи за остварување премија за млеко од средствата на републиката односно на автономната покраина;

2) пресметка на премијата за млеко, во која се назначени количествата на кравјо односно овчо млеко изразени во литри, податоци за пресметаните количества на кравјо млеко на 3,2% односно овчо млеко на 4% млечна маст и определен износ на премија за еден литар и за вкупното количество, посебно за кравјо, а посебно за овчо млеко.

Член 8

Кон барањето за исплата на премијата за соја од член 4 на Договорот основните организации на здружен труд односно земјоделските задруги прилагаат:

1) фактура односно копија на фактура за продажба на соја од сопствено производство или од кооперација со индивидуални производители од родот на 1977 година на организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка или со промет на соја;

2) доказ дека сојата е испорачана (товарен лист, испратница, потврда за прием и др.);

3) потврда од подносителот на барањето, потпишано од овластени лица, дека сојата за која се поднесува барањето не потекнува од купување од организации на здружен труд што се занимаваат со преработка или со промет на соја или од увоз;

4) пресметка на премијата во која се назначуваат количествата на соја и износот на премијата за еден килограм и за вкупното количество.

Индивидуалните производители што произведуваат соја вон од кооперација ја остваруваат премијата од член 4 на Договорот преку организациите на здружен труд што вршат откуп на соја. Тие организации поднесуваат барање за исплата на премија до службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка и тоа за количествата на соја што им ги продале и испорачале индивидуални производители и кон барањето прилагаат:

1) доказ дека сојата е откупена од индивидуални производители (товарен лист, испратница, потврда за прием и др.);

2) список на индивидуалните производители од кои е сојата откупена, кој содржи имиња и презимиња, адреси на индивидуалните производители, како и податоци за количеството и денот на испораката на сојата;

3) пресметка на премијата од член 4 на Договорот во која се назначуваат количествата на соја и износот на премијата за еден килограм и за вкупното количество.

Член 9

Кон барањето за исплата на компензацијата за пченично брашно од член 5 на Договорот основните организации на здружен труд прилагаат:

1) фактура односно копија на фактура за продажба на пченично брашно во која мораат да се назначат количеството и типот на продаденото и испорачаното пченично брашно. Во фактурата мораат да бидат наведени и продажната цена за еден килограм пченично брашно и износот на компензацијата за кој се намалува малопродажната цена на брашното за еден килограм и за вкупното количество, посебно за секој тип брашно;

2) доказ за испорака на пченично брашно на определени купувачи од член 5 став 2 на Договорот (товарен лист, испратница, потврда за прием и др.);

3) потврда од подносителот на барањето, потпишано од овластените лица, дека пченицата од родот на 1977 година што е употребена за производство на тоа брашно е платена најмалку по гарантираната цена пропишана од Одлуката за гарантираните цени на пченица од родот на 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/76), односно дека за таа пченица при пописот е платена разлика во цената;

4) пресметка на компензацијата за пченично брашно во која се внесени податоците за количествата на пченично брашно и определен износ на компензацијата за еден килограм и за вкупното количество, посебно за одделни типови пченично брашно.

Кон барањето за исплата на компензацијата за пченично брашно од член 5 став 3 на Договорот, покрај доказите од став 3 на овој член, се прилага и потврда, потпишана од овластените лица, дека за количествата брашно што се затечени на залихи

односно за количествата брашно што е произведено од пченица на род од поранешните години, е наплатена разлика во цената според Одлуката за определување максимални цени за пченично брашно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/77).

Член 10

Кон барањето за исплата на компензацијата за свежо месо од член 6 на Договорот основните организации на здружен труд односно земјоделските задруги прилагаат:

1) фактура односно копија на фактура за продажба на свежо месо на организациите на здружен труд што продаваат свежо месо на мало на свои продавници или на други крупни потрошувачи (на Југословенската народна армија, на организации на здружен труд во областа на здравството, на ученички и студентски домови, мензи и други организации за општествена исхрана, на угостителски организации на здружен труд и др.). Во фактурата мораат да се наведат видот, категоријата и тежината на свежо месо изразена во килограми. Во фактурата мораат да бидат наведени и продажната цена за еден килограм свежо месо и износот на компензацијата за кој се намалува малопродажната цена на месо за еден килограм и за вкупното количество, посебно за секој вид свежо месо;

2) фактура за купување на добиток, со тоа што цената во фактурата мора да биде за свињи, овци и живина најмалку гарантираната цена според Одлуката за гарантираните цени за добиток, а за говеда минималната откупна цена за добиток според Одлуката за минималните откупни цени за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75);

3) потврда од подносителот на барањето потпишана од овластените лица, дека малопродажната цена за свежо месо е утврдена според одредбите од Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75, 47/76, 19/77 и 35/77);

4) потврда од подносителот на барањето, потпишана од овластените лица дека месото за кое се бара компензација им е продадено директно на потрошувачите од член 6 став 2 на Договорот односно дека месото не му е вратено од малопродажбата на производителот или продадено на друга основна организација на здружен труд која произведува преработки од месо;

5) пресметка на компензацијата на член 6 од Договорот, во која се назначуваат количествата на свежо месо и износот на компензацијата за еден килограм и за вкупното количество, посебно за секој вид свежо месо.

Член 11

Ако основна организација на здружен труд односно земјоделска задруга згоениите јуниња, млекото, брашното или сојата ги преработила за своја сметка заради продажба на свежо месо, млеко односно производи од брашно или соја на крајните потрошувачи, наместо фактурата кон барањето за исплата на премијата се прилага писмена изјава, потпишана од овластените лица, која ги содржи истите податоци како и фактурата за остварување премија за тие производи.

Изјавата од став 1 на овој член се издава ако основната организација на здружен труд или земјоделската задруга откупила од индивидуалните производители пченица, но наместо исплата во пари му издада на индивидуалниот производител соодветно количество брашно.

Член 12

Барањата за исплата на премиите од чл. 6 до 8 односно на компензациите од чл. 9 и 10 на овој правилник се поднесуваат до службата на општественото книговодство кај која основните организации на здружен труд односно земјоделските задруги имаат жиро-сметка.

Ако службата на општественото книговодство од став 1 на овој член утврди дека барањата за исплата на премија односно компензација се исправни, го одобрува барањот износ во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а врз товар на посебна сметка што се води кај Службата на општественото книговодство на Југославија како здружени средства на републиките и автономните покраини за исплата на премии и компензации.

Член 13

Основните организации на здружен труд односно земјоделските задруги во своето книговодство водат уредна и ажурна евиденција и документација за количествата на згоени јуниња, млеко, соја, пченично брашно и свежо месо за кои е исплатена премија односно компензација и за исплатените премии односно компензации.

Член 14

Ако кон барањето од чл. 6 до 10 на овој правилник се прилагаат преписи на изворни исправи (фактури и др.) тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печат од подносителот на барањето, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство од член 12 на овој правилник на секоја исправа што се поднесува на увид назначува дека премијата односно компензацијата е исплатена.

Член 15

Барањата од чл. 6 до 10 на овој правилник се поднесуваат до службата на општествено книговодство од член 12 на овој правилник во рок од 30 дена од денот на исполнувањето на условите за исплата на премијата односно компензацијата.

Член 16

Основните организации на здружен труд и земјоделските задруги што оствариле премија за количества на згоени јуниња, млеко и соја произведени во кооперација со индивидуални производители таа остварена премија ќе им ја предадат на индивидуалните производители за чии згоени јуниња, млеко и соја ја оствариле таа премија, во рок од 30 дена од кога е остварена таа премија.

Организациите на здружен труд што ја оствариле премијата од член 8 став 2 на овој правилник во рокот од став 1 на овој член, ќе им ја исплатат премијата на индивидуалните производители за чија соја ја оствариле премијата.

Член 17

Премијата за згоени телиња и јагниња од член 10 на Договорот се остварува под условите и начинот пропишан со Законот за премиите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 9/76 и 58/76), со Одлуката за условите за остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75, 18/76 и 12/77), и со Наредбата за начинот на остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/76).

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-3405

18 јули 1977 година

Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
Бранко Турудија, с. р.

518.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73 и 33/76), член 28 став 2 од Законот за основните права на борците од Шпанската народноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73 и 33/76) и член 11 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел Орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73 и 33/76), Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОГРЕБ ВО 1977 ГОДИНА

1. Надоместот на трошоците за погреб според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел Орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ, се усогласува со движењата на тие трошоци и од 1 јануари 1977 година изнесува 10.000 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 795/1-77

23 јуни 1977 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди,
Мара Радкиќ, с. р.

519.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БАР СО СЕДИШТЕ НА АЕРОДРОМОТ „ТИВАТ“ ВО ТИВАТ

1. Се укинува Царинската испостава на Царинарницата Бар со седиште на аеродромот „Тиват“ во Тиват.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение престанува да работи на 1 август 1977 година.

0301 бр. 12138

6 јули 1977 година

Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Кемал Тарабар, с. р.

520.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ И СМЕКНУВАЧИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Се донесува југословенскиот стандард: Пластични маси. Скратени ознаки за називите на пластичните маси JUS G.C0.011

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 септември 1977 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Пластични маси: Скратени ознаки за називите на пластичните маси JUS G.C0.011 донесен со Решението за југословенските стандарди за пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67);

Помошни средства за пластични маси.

Скратени ознаки за смекнувачи JUS H.M0.010 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на смекнувачи (општи стандарди и методи на испитување) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/72).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 31 август 1977 година.

Бр. 24-7193/1
28 јуни 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

521.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦИНКОВИ РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Цинков концентрат. Методи за хемиски испитување:

—	Определување на олово	— —	JUS B.G8.355
—	Определување на бакар	— —	JUS B.G8.356
—	Определување на калај	— —	JUS B.G8.357
—	Определување на никел	— —	JUS B.G8.358
—	Определување на сребро и злато	— — — —	JUS B.G8.360
—	Определување на вкупниот сулфур	— — — —	JUS B.G8.361
—	Определување на силицијум-диоксид	— — — —	JUS B.G8.362

— Определување на калциум
оксид — — — — — JUS B.G.8.363
— Определување на магнезиум
оксид — — — — — JUS B.G.8.364

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 15 октомври 1977 година.

Бр. 03-7192
28 јуни 1977 година.
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

522.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Се донесува југословенскиот стандард:
Степен на развојот на рѓата на површините заштитени со премазни средства — — — — — JUS C.T.7.302

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 септември 1977 година.

Бр. 18-7191/1
28 јуни 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

523.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИОТ НАТРИУМ СИЛИКАТ И КАЛИУМ СИЛИКАТ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на техничкиот натриум силикат и калиум силикат:

— Мостри и методи на испитувањето. Општи одредби — — — — — JUS H.B.8.313

— Определување на густината на производот во раствор, на 20°C. Методи со помош на ареометар и пикнометар — — — — — JUS H.B.8.314

— Определување на суви материи.
Гравиметриски метод — — — — — JUS H.B.8.315
SiO₂
— Пресметување на односот — — — — — Na₂O

SiO₂
или — — — — — JUS H.B.8.316
K₂O

— Определување на содржината на силициум диоксид со преведување во нерастворлив облик. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.B.8.317

— Определување на содржината на јаглен диоксид (изразен како Na₂CO₃ или K₂CO₃). Гасоволуметриски метод — — — — — JUS H.B.8.318

— Определување на вкупната алкалност (изразена како Na₂O или K₂O). Волуметриски метод — — — — — JUS H.B.8.319

— Определување на содржината на сулфат. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.B.8.320

— Определување на содржината на железо. Фотометриски метод со 1,10-фенатролин — — — — — JUS H.B.8.331

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1977 година.

Бр. 22-7190
28 јуни 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

524.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Врска дрва. Запчест спој за продолжување по должина — — — — — JUS D.E.1.010

Градежна столарија од дрво. Квалитет на материјалот — — — — — JUS D.E.1.011

Градежна столарија:
— Внатрешна врата. Општи услови — — — — — JUS D.E.1.020

— Надворешни прозорци и балконска врата. Општи услови — — — — — JUS D.E.1.100

— Надворешни прозорци балконска врата. Барања во поглед на пропустливоста — — — — — JUS D.E.8.193

— Надворешни прозорци и балконска врата. Методи за испитување на пропустливоста — — — — — JUS D.E.8.235

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 15 септември 1977 година, освен југословенските стандарди JUS D.E.8.193 и JUS D.E.8.235, кои влегуваат во сила на 15 септември 1978 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Градежна столарија:

— Внатрешна врата за станови JUS D.E1.020

— Прозорци и балконски врати

за станови — — — — — JUS D.E1.100

донесени со Решението за југословенските стандарди за градежна столарија во станбената изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/60);

Градежна столарија:

Квалитет на материјалот за изработка на внатрешни врати за станови — — — — — JUS D.E1.011

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежната столарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/62).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 14 септември 1977 година

Бр. 06-7265/1

1 јули 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

525.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ ОД ПОЛИАМИДИ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пластични маси:

— Цевки од полиамиди за моторна индустрија — — — — — JUS G.C6.420

— Цевки од полиамиди, спирални, за влекачи и полуприколки — — — — — JUS G.C6.421

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1977 година.

Бр. 24-7264/1

1 јули 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

526.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВЕЗНИЦИ НА ДРВА

1. Решението за југословенскиот стандард за везници на дрва („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64) престанува да важат.

2. Ова решение влегува во сила на 14 септември 1977 година.

Бр. 06-7265/1

1 јули 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

527.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМЕНИ ЦРЕВА ЗА ХИДРАУЛИКА

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Производи од гума:

— Гумени црева за хидраулика зајакнати со еден и со два жичени оплета, тип V1 и V2 — — — — — JUS G.C6.040

— Испитување на гумени црева за хидраулика — — — — — JUS G.C6.041

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1977 година.

Бр. 24-7263/1

1 јули 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

528.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи за хемиски испитувања на железните руди:

— Определување на влагата — — — — — JUS B.G8.101

— Определување на вкупното железно — — — — — JUS B.G8.106

— Определување на фосфорот — — — — — JUS B.G8.112

— Определување на хигроскопна-та влага — — — — — JUS B.G8.132

— Физикални испитувања на железни руди:

— Определување на цврстината на руда во тапан — — — — — JUS B.G8.151

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 15 октомври 1977 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Методи на хемиските испитувања на железните руди:

— Определување на влагата — JUS B.G8.101

— Определување на вкупното железо — JUS B.G8.106

— Определување на фосфорот — JUS B.G8.112

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на хемиските испитувања на железните руди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/62).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 14 октомври 1977 година.

Бр. 03-7262/1

1 јули 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

529.

Врз основа на член 94 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Домашни и странски лица можат во патничкиот промет со странство да изнесуваат од Југославија односно да внесуваат во Југославија ефективни динари до износот од 1.500 динари по лице, и тоа во апоени од 100 динари и помали.

2. Работниците што работат во коли за спиење и кушет коли на Југословенските железници можат да внесуваат во Југославија и динари што во странство ќе ги наплатат во воз од домашни или странски лица за продадени карти за користење легла во тие коли.

3. Во пограничниот промет (двосопственички и малограничен) двосопствениците можат секојдневно да внесуваат во Југославија и да изнесуваат од Југославија ефективни динари до износот од 40 динари, а другите корисници на исправи во малограничниот промет — ефективни динари до износот од 400 динари месечно, во дозволените апоени, ако со меѓудржавна спогодба не е определено поинаку.

4. Јубиларните златници во апоени од 1.000, 500, 200 и 100 динари и сребреници во апоени од 50 и 20 динари, исковани врз основа на Одлуката за изработката и обележјата на јубиларните златници и сребреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68), а кои врз основа на Решението за емитирање на јубиларни златници и сребреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/69), се емитираат почнувајќи од 9 јуни 1969 година, можат домашни и странски лица да ги внесуваат во Југославија без ограничување.

Јубиларните златници и сребреници од став 1 на оваа точка странски лица можат да ги изнесуваат од Југославија само со исправа од царинарница за прикачување при внесувањето односно со пресметка на банката за нивното купување во Југославија.

Јубиларните златници и сребреници од став 1 на оваа точка домашни лица не можат да ги изнесуваат од Југославија.

5. Со ефективните динари и со јубиларните златници и сребреници што домашни и странски лица ги носат со себе, а кои ги надминуваат износите и апоените дозволени за изнесување и внесување според точ. 1, 3 и 4 на оваа одлука се поставува согласно со член 202 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/74, 37/75 и 31/76).

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 40

25 април 1977 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

530.

Врз основа на член 116 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДОСТАВУВААТ ДО НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ДО НАРОДНАТА БАНКА НА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ВО ВРСКА СО РАБОТЕЊЕТО ПРЕКУ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО

1. Организација на здружен труд на која народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ѝ дала одобрение за држење девизи на сметка кај странска банка, како и организација на здружен труд на која народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ѝ дала одобрение плаќањето и наплатувањето на услуги да ги врши преку контокорентна сметка, се должни да доставуваат до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина квартален извештај за прометот и состојбата на сметките во странство, односно за прометот и состојбата на контокорентна сметка, и тоа до 15-тиот во месецот за минатото тримесечје.

2. Во извештаите се искажуваат девизите и динарите, пресметани според курсот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет, основите по кои девизите се држат во странство, земјите во кои се држат девизите и во кои валути (конвертибилни и клириншки), а валутите што не можат да се трансферираат се искажуваат во оригиналната валута.

3. Документацијата за прометот извршен преку сметките од точка 1 на оваа одлука, организациите на здружен труд се должни да ја држат средена во своето книговодство.

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 67

14 јули 1977 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

531.

Врз основа на член 119 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ, бр. 15/77), по прибавено мислење од овластените банки, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА СЕ ПРИМААТ ВО ДЕПОЗИТ

1. Банките овластени за работи со странство можат да отвораат девизни сметки и да држат депозити во конвертибилни валути на странски правни односно физички лица (во натамошниот текст: странски лица), чие седиште односно живеалиште е во Југославија или во странство.

Банките овластени за девизно-валутни работи во Југославија можат да отвораат девизни сметки и да држат депозити во конвертибилни валути на странски лица чие седиште односно живеалиште е во Југославија.

2. Банките овластени за работи со странство и банките овластени за девизно-валутни работи во Југославија можат да отвораат девизни сметки во клириншки валути на странски дипломатски, конзуларни, трговски и други претставништва во Југославија и странски физички лица со живеалиште во Југославија, само по дознаки од странство во клириншки валути и по уплати со чекови или со кредитни писма што гласат на тие валути.

3. Уплатување на сметките од точка 1 став 1 на оваа одлука можат, покрај сопствениците на сметки и други странски лица, да вршат и организации на здружен труд заради плаќање на увоз на стоки и услуги.

Врз уплатите што ги вршат организациите на здружен труд се применуваат прописите што се применуваат за плаќање на редовниот увоз на стоки и услуги.

Уплатите на сметките од точка 1 на оваа одлука не можат да се вршат во ефективни странски валути.

По исклучок од одредбата од став 3 на оваа точка, странските дипломатски и конзуларни претставништва, странските физички лица — членови и персоналот на тие претставништва и странските новинари акредитирани во Југославија можат уплати на своите девизни сметки во конвертибилни валути да вршат и во ефективни странски валути. Трговските и други претставништва на странски фирми во Југославија и странски физички лица — персонал на тие претставништва, можат на девизни сметки на претставништво во конвертибилни валути да ги полагаат непотрошените ефективни странски валути подигнати од тие сметки.

4. Средствата на девизните сметки од точка 1 на оваа одлука сопствениците на сметките можат да ги користат за динарски плаќања во Југославија, за трансфер во странство, како и за девизни плаќања во Југославија или во странство, согласно со важечките прописи.

Врз наплатите на извезени стоки и услуги од девизните сметки на странски лица во конвертибилни валути во корист на организација на здружен труд, се применуваат прописите што важат за редовниот извоз на стоки и услуги.

5. Средствата на девизните сметки од точка 2 на оваа одлука сопствениците на сметките можат да ги користат само за динарски плаќања во Југославија или за трансфер во земјата од која се порано примени дознаките, чековите или кредитните писма.

Исплатите извршени од тие сметки во динари не можат да се сторнираат и да се вратат на клириншка сметка.

6. Конверзија на една конвертибилна валута во друга може да се врши ако е согласна со тоа овластената банка кај која се води сметка и ако со други прописи не се заведени ограничувања.

Конверзија на клириншки валути не може да се врши.

7. Како депозити од точка 1 на оваа одлука се сметаат девизните средства депонирани:

- 1) без намена;
- 2) покриција по лоро акредитиви;
- 3) покриција по ностро гаранции;
- 4) гарантираните депозити на странски лица по основ на изведување инвестициони работи во Југославија и по основ на увезена и монтирана опрема;
- 5) на лоро сметки на странски банки.

8. Депозитите од точка 7 под 1 на оваа одлука можат да бидат:

- 1) по видување;
- 2) со отказан рок до 3 месеци;
- 3) орочени до една година.

9. Депозитите од точка 2 оваа одлука можат да се водат само по видување и на нив овластената банка не може да плаќа камата.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за водење девизни сметки и депозити на странски правни и физички лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/74, 53/74 и 6/75).

11. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

О. бр. 66

15 јули 1977 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

532.

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во согласност со одредбите од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 32/77), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1977 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77) во точка 8 став 1 бројот: „30“ се заменува со бројот: „45“ а бројот: „200.000“ — со бројот: „50.000“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Народната банка ќе ги купува мениците од став 1 на оваа точка без оглед на бројот на деноните што преостануваат во рокот на втасаноста на мениците, ако тие меници пред купувањето се најмалку двапати индосирани за намиравање на обврските помеѓу корисниците на општествени средства.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, во уводната реченица зборовите: „став 1“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2“.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Како купување на мениците од организациите на здружен труд, во смисла на оваа точка, се смета и купувањето на меници што, во периодот до конституирањето според одредбите од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, ги купиле од тие организации деловните единици на банките со статус на правно лице и ги индосираале на својата банка која воспоставува непосредни односи со народната банка.“

2. Во точ. 11 став 1 по зборовите: „вредност на меницата“ се додаваат зборовите: „и на преостанатото време до рокот за нејзината втасаност“.

3. Во точка 12 став 2 бројот: „30“ се заменува со бројот „40“.

4. Во точка 21 став 3 се менува и гласи:

„Народната банка во 1977 година ќе му одобрува на Фондот кредити за кредитирање на побарувањата по кредитите дадени за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведување инвестициони работи во странство на кредит до височина од 95% од износот на побарувањата по кредитите што за тие намени Фондот им ги дал на банките а кои побарувања втасуваат во рок од 36 месеци од денот на давањето на кредитите на Фондот од страна на народната банка.“

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 61

19 јули 1977 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

533.

Врз основа на член 10 став 2 точка 5 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75) и чл. 15 и 16 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76), Собранието на Заедницата на домувањето донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ПЛАЌАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СТАНАРИНА, ЗАКУПНИНА И ДРУГИ НАДОМЕСТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНБЕНИОТ, ДЕЛОВНИОТ И ГАРАЖНИОТ ПРОСТОР ШТО Е ВО СТАНБЕНИОТ ФОНД НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Оваа одлука се применува врз станбените згради, становите и деловните простории што се наоѓаат во станбени згради на целата територија на Југославија, а чиј носител на правото на располагање е федерацијата.

2. Станарина, закупнина и друг надомест утврден со важечките прописи плаќаат: носителите на станарско право, сопствениците на станови и на деловни простории како посебни делови од станбени згради во општествена сопственост — кога лично го користат станот, давателите на стан на користење — ако е станот празен, лицата што користат службени станови и закупувачите на деловни простории и гаражи (во натамошниот текст: корисници).

3. Станарината и закупнината се плаќа месечно однапред.

4. Станарината и закупнината се пресметува според важечките прописи и Одлуката за начинот на утврдување и за височината на станарините за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, бр. 213 до 30. VI 1976 година.

5. Пресметувањето на станарина и закупнина се врши еднаш годишно, согласно со мерилата и критериумите што се утврдени со важечките прописи и со Одлуката од точка 4 на оваа одлука.

Пресметаната станарина односно закупнина се искажува на уплатници.

Уплатниците се печатат за секој месец и за секој носител на право на стан, ателје, деловна просторија и гаража и се поврзува во блок за целата година.

Блокот на уплатници за станарина односно закупнина им се враќава, со лична достава или по пошта, на сите корисници, на крајот на тековната година за наредната година.

Блокот на уплатници по писмено овластување од корисникот на блокот, може да се достави до банка.

Корисникот на блок на уплатници може во рок од осум дена од денот на приемот на блокот да вложи приговор до Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Заедница на домувањето) ако смета дека блокот не е исправен.

Уплатницата ги содржи следните податоци: презиме и име на носителот на станарско право односно назив на закупувачот; адреса на носителот на станарското право односно на закупувачот; износ на станарината односно закупнината; време за кое се плаќа станарината односно закупнината и шифра на носителот на станарското право односно на закупувачот.

6. Корисниците ѝ плаќаат на Заедницата на домувањето само станарина односно закупнина.

Другите ефективни тропици корисниците ѝ ги плаќаат на овластената комунална организација.

Закупувачите на деловни простории плаќаат, покрај закупнината, и надомест за користење на градско земјиште. Заедницата на домувањето по пристигањето и евидентирањето на уплатницата, ќе го уплати надоместот за користење на градско земјиште во корист на службите за општествени приходи на чие подрачје се наоѓа деловната просторија.

7. Корисниците се должни да ја уплатуваат станарината односно закупнината до 5-тиот во месецот, преку пошта или банка.

8. За новоизградени станови, ателјеа, гаражи и деловни простории станарината односно закупнината се плаќа од:

1) првиот ден во месецот — ако уселувањето во стан, ателје, гаража односно деловна просторија, според записникот за примопредавање, е извршено до 15-ти во тој месец;

2) првиот ден во наредниот месец — ако уселувањето во стан, ателје, гаража односно деловна просторија, според записникот за примопредавање, е извршено од 16-ти до крајот на тековниот месец.

9. Обврската за плаќање станарина при промената на носителот на станарско право односно на закупувачот се утврдува на начинот определен во точка 8 на оваа одлука.

Заедницата на домувањето ќе го одземе блокот на уплатница од поранешниот корисник и ќе го уништи.

10. Височината на закупнината за становите што им се издаваат во закуп на странски државјани се договара слободно и се регулира со договор што го склучуваат Заедницата на домувањето и странскиот државјанин.

11. Оваа одлука не се однесува на становите со кои управува организацијата на здружен труд за

стопанисување со зградите и становите на странски дипломатски и конзуларни претставништва.

12. Сопствениците на станови односно на деловни простории што ги користат лично, се должни да плаќаат надомест за тековно и инвестиционо одржување. Височината на овој надомест ја определува Собранието на Заедницата на домувањето.

Ако сопственикот на стан односно на деловна просторија не го користи лично станот односно деловната просторија, Заедницата на домувањето е должна од износот на месечната станарина односно закупнина да му исплати на сопственикот дел од станарината односно закупнината ќе се одбие надоместот што го плаќа сопственикот за тековно и инвестиционо одржување на станбената зграда.

13. Заедницата на домувањето е должна да организира евидентирање, наплата и контрола на наплатувањето на станарина и закупнина, согласно со — одредбите од оваа одлука.

Ако корисниците во пропишаниот рок не ја платат станарината односно закупнината, Заедницата на домувањето ќе ги опомене да ја исплатат станарината односно закупнината, а ако корисниците не постапат според опомената, ќе поднесе тужба заради наплата.

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 бр. 2832/1-77

2 јуни 1977 година

Белград

Претседател
на Собранието на Заедницата на
домувањето,

Лео Матес, с. р.

534.

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), Собранието на Заедницата на домувањето донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАНАРИНИТЕ ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРАВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во Одлуката за начинот на утврдување и за височината на станарините за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, бр. 213 од 30 јуни 1976 година, во член 2 став 1 се менува и гласи:

„Месечен износ на станарината е износот што ќе се добие со множење на квадратни метри корисна површина на стан, со збирот на боловите определен за тој стан и со коефициентот 0,0585.“

Член 2

Во член 3 став 2 се брише.

Член 3

Член 7 се менува и гласи:

„Носителот на станарско право што според решение од Заедницата на домувањето има право на надомест на дел од станарината, го плаќа износот

на станарината утврден во член 2 на оваа одлука, а надоместот го наплатува од организацијата на која ѝ ги доверила Заедницата на домувањето работите на наплатување на станарина.“

Член 4

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„Начинот на утврдување и височината на станарината за становите вон од Белград, се определуваат според прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓаат становите.“

Член 5

Оваа одлука ќе се применува од 1 јули 1977 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02. бр. 2109/77-1

30 јуни 1977 година

Белград

Претседател,
на Собранието на
Заедницата на
домувањето,
Лео Матес, с. р.

535.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставници на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 февруари 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за стаклена амбалажа за прехранбена индустрија, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 634 од 21 јули 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Стража“ — Хум на Сутли, Српска фабрика стакла — Параќин, Индустрија за стакло и стаклен влукна — Скопје и Стекларна — Храстник.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Бувчиќа Бања — Аранѓеловац, „Рогошка“ — Рогошка Слатина, „Будимка“ — Пожега, ПИК „Тачково“ — Горни Милановац, „Вадел-Винопродукт“ — Загреб, Здравилшче — Раденци, БИП — Белград, ПИК „Нич“ — Горни Матеевац, Пивара — Зрењанин, „НАВИП“ — Земун, „Далмацијавино“ — Сплит, „ТАЛИС“ — Марибор, „Петовиа“ — Птуј, „Истравиноекспорт“ — Риека и „Вино-Жупа“ — Александровац.

536.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВУЛКАНСКИ ТУФОВИ

1. Претставниците на производителите и претставникот на потрошувачите на 12 април 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за вулкански туфови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажба, до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1427 од 21 јули 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Опалска бреча“ — Куманово, „Опалит“ — Чешиново, „Неметали“ — Врањска Бања, „Монтана“ — Жалец и „Ољка“ — Шмаринг об Паки.

Претставник на купувачите-потрошувачи: Деловно здружение на југословенските цементарници „Јуцема“ — Загреб.

537.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАУСТИЧНО ПЕЧЕН МАГНЕЗИТ И КАУСТИЧНО ПЕЧЕН МЕЛЕН МАГНЕЗИТ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 8 март 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за каустично печен магнезит и каустично печен мелен магнезит, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) каустично печен магнезит	1.887,35
2) каустично печен мелен магнезит	2.442,45

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1387 од 21 јули 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Рудник магнетита „Голеш“ — Магура.

Претставници на купувачите-потрошувачи: ИНА — Кутина, „Напредак“ — Загреб, „Дуролит“ — Загреб и „Сипорекс“ — Тузла.

538.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТАЦНИ ОД ПОЛИСТИРОЛ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 19 октомври 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за тацни од полистирол, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 431 од 20 јули 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Прва Искра“ — Барич.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Центропром“ — Белград, „Славија“ — Белград и ПК „Београд“ — Белград.

539.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛОФАН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 март 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за целофан, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1317 од 21 јули 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Вискоза“ — Лозница и „Инцел“ — Бања Лука.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

540.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАМИОНИ, СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА, МЕГУГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ АВТОБУСИ И ЗА НИВНИ МОТОРИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 април 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за камиони, специјални возила, меѓуградски и приградски автобуси и за нивни мотори и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, за камиони, специјални возила, меѓуградски и приградски автобуси, и за нивни мотори и резервни делови, опфатени со Спогодбата, до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4606 од 26 јули 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ТАМ — Марибор, ФАП ФАМОС — Белград, ИМВ — Ново Место, Заводи „Црвена застава“ — Крагуевац и Икарус — Земул.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 59 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

541.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАКТОРИ, ПРИКЛУЧОЦИ И ДРУГА ОПРЕМА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 23 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за трактори, приклучоци и друга опрема за механизација на земјоделството и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- 1) трактори и нивни резервни делови до 7%
- 2) приклучоци и друга опрема за механизација на земјоделството и нивни резервни делови — — — — до 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4601 од 25 јули 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 27 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 48 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/77 се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Во член 2 став 3 во првата реченица наместо зборот: „довери“ треба да стои: „пренесе“.

Во член 7 став 6 наместо зборовите: „според ст. 3 и 5 на член 5“ треба да стои: „според ст. 5 и 6 на член 6“.

Во член 9 став 3 во третата реченица по зборовите: „и подлежат на плаќање на“ треба да се додаде испуштениот збор: „основниот“.

Во член 14 став 3 во последната реченица по зборовите: „моторни возила“ треба да се додадат испуштениите зборови: „од член 6 став 5 на овој правилник“.

Во член 15 став 1 наместо зборовите: „член 16 став 4“ треба да стои: „член 16 став 3“.

Во член 17 став 5 точка 1 во втората реченица наместо зборовите: „фактичните разлики“ треба да стои: „фактичните залихи“.

Во член 28 став 2 по зборовите: „се подразбираат“ треба да се додаде испуштениот збор: „и“, а во став 4 точка 2 наместо зборот: „гранит“ треба да стои: „гранити“.

Во член 29 став 2 по зборовите: „целонски ланкови и емајли“ треба да се стави запирка и да се бришат ознаките на заградата, а во став 6 наместо зборовите: „од ст. 3 и 4“ треба да стои: „од ст. 4 и 5“.

Во член 30 став 5 наместо зборовите: „против отрови, (антидоти)“ треба да стои: „против-отрови (антидоти)“.

Во член 31 ст. 1 треба да се бришат зборовите: „50% до“ во став 6 наместо зборовите: „и други мрежи изработени“ треба да стои: „и други мрежести изработки“, а по зборовите: „и преплетени ткаенини“ треба да се додадат испуштениите точка и запирка и зборовите: „прибор за облекување од текстилни ткаени, плетени и преплетени ткаенини“.

Во член 36 став 11 наместо зборовите во заградата: „член 3“ треба да стои: „член 8“.

Во член 44 став 2 по зборовите: „тапацирани и други“ треба да се брише запирката, а по зборот: „школски“ треба да се бришат зборовите: „и дрвен“.

Во член 45 наместо зборот: „организациите“ треба да стои: „организацијата“.

Во член 46 наместо зборовите: „Машини за маси“ треба да стои: „Мешалки за маси“.

Во член 48 по зборот: „адресирање“, наместо зборот: „и“ треба да се стави запирка.

Во член 49 став 3 наместо зборот: „платен“ треба да стои: „плаќан“, на обете места.

Во член 50 став 7 наместо зборот: „поелин“ треба да стои: „пчелин“, во став 9 наместо зборо-

вите: „очила и стакла за корекција на видот (освен рамки за очила)“ теба да стои: „очила за корекција на видот“, а на крајот наместо зборот: „делови“ треба да стои: „наведените делови“.

Во член 51 став 1 по зборот: „милицијата“ треба да се додаде испуштениот збор: „школите“.

Во член 81 став 2 точка 5 наместо зборовите: „фактурираната или наплатената реализација“, треба да стои: „фактурираната реализација или според наплатените продадени производи“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 11 јули 1977 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за начинот и условите за испуштање, чување, обработување и конечно сместување на радиоактивни отпадни материји, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/77, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИСПУШТАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОБРАБОТУВАЊЕ И КОНЕЧНО СМЕСТУВАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДНИ МАТЕРИИ

Во член 34 став 2 наместо образецот:

$$\frac{F}{Q} \frac{A_i}{(MDK)} \leq 1''$$

треба да стои:

$$\frac{F}{Q} \frac{A_i}{\Sigma_i (MDK)} \leq 1''$$

Од Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, Белград, 30 јуни 1977 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 26 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ И ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ, НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ОД 23 ЈУЛИ 1976 ГОДИНА

Уставниот суд на Југославија, по повод иницијативата на Матановиќ Мате од Зеница, поведе постапка за оценување на уставноста на член 20 од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични и заеднички потреби на работниците на Службата на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина од 31 декември 1974 година, со решение бр. У-631/75 од 18 февруари 1976 година.

Во текот на постапката пред Уставниот суд престана да важи одредбата од член 20 на Самоуправната спогодба од 1974 година со усвојување на нова Самоуправна спогодба за распределба на средствата за лични и заеднички потреби на работниците на Службата на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина од 23 јули 1976 година, па Уставниот суд ја оценуваше уставноста на новиот самоуправен општ акт, чијшто член 26 ја содржи истата одредба како и член 20 на Самоуправната спогодба од 1974 година. Уставниот суд на Југославија утврди дека со член 26 на

Самоуправната спогодба е пропишано дека бројот на бодовите по основ на вредноста на работното место на работниците што не ги исполнуваат условите за работа на работното место, се намалува, и тоа: 10% за секој недостигачки степен на стручна подготовка, 3% за секое недостигачко посебно стручно знаење и 1% за секоја година помалку од предвидените години работно искуство. Според одредбите од член 18 на Самоуправната спогодба, вредноста на работното место, покрај минатиот труд, е појдовна основа за учеството на секој работник во распределбата на средствата за лични доходи, така што бројот на бодовите, утврден по обата наведени основа, претставува пресметковен однос со кој работникот учествува во тековната распределба на средствата за лични доходи. Намалувањето на бројот на бодови по основ на вредноста на работното место поради неисполнување на условите за работа на определено работно место, има последици и врз височината на личниот доход на работникот.

Според член 20 од Уставот на СФРЈ, на секој работник му припаѓа личен доход според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што го дал со својот тековен и минат труд. Меѓутоа, според член 26 на Самоуправната спогодба работник, со понизок степен на стручна подготовка или со недоволно работно искуство за работа на работното место, за истите резултати на трудот ќе прима помал личен доход од работник што има потребна подготовка односно работно искуство. На тој начин недостигот на стручна подготовка и на други услови за работа на определено работно место, самото по себе си влијае врз намалувањето на личниот доход на работниците, независно од резултатите на неговиот труд. Уставниот суд на Југославија застапа на становиште дека школската подготовка, работното искуство и другите услови определени со самоуправен општ акт можат да имаат значење за определување аконтација на личниот доход на определено работно место или да бидат услов за работа на определено работно место. Меѓутоа, доколку на работник му е овозможена п.б.т. — б.т. мест. з.к. — е ги исполнуваа определените услови, не може поради тоа да му се намали личниот доход независно од постигнатите резултати во работата. Врз основа на изложеното произлегува дека член 26 на Самоуправната спогодба, со кој е пропишано наведеното намалување на личниот доход, не е во согласност со член 20 од Уставот на СФРЈ.

Со оглед на изложеното, а врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

1. Се укинува член 26 на Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични и заеднички потреби на работниците на Службата на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина од 23 јули 1976 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Радивоје Главиќ, д-р Арпад Хорват, Радојка Катик, Димо Кантарски, Владимир Кривиц, Гуро Меденица, Чedomил Миличевиќ, д-р Стане Павлич, Боривоје Ромиќ, Миушко Шибалиќ и Таип Таипи.

Бр. У-631/75
24 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд,
Никола Секулиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Боснић Мара;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бајтал Мехмеда Муџо, Исламовић Рама Хазим;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Даничић Ђорѓа Радослав, Дурић Драгана Хасо, Родајић Ивана Антон;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за заслуги во издигањето на военно-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА, СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Гаврановић Тахира Митхад;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрић Марка Перо, Анђелић Обрада Бранко, Бајрић Мује Авдо, Веатовић Петра Саво, Борчић Адама Марко, Брадић Салиха Мехмед, Цапар Паје Пајо, Чолан Мушана Захид, Дедић Мехе Шемсија, Дедић Мује Хусеин, Дрлачић Душана Обрен, Дурић Халима Тарик, Гојиловић Иве Силвестер, Хасић Салка Алија, Ибрахимовић Смаила Расим, Илиќ Душана Стеван, Јанковић Благоја Вељко, Јермеић Петра Милован, Капетановић Беџира Зијад, Кнежевић Мирка Милован, Костиќ Косте Војислав, Ковачевић Мује Салем, Матиќ Јозе Ивица, Мичић Митра Обрен, Миличевић Стипе Марјан, Мрдовић Душана Момир, Мухединовић Мехе Суљо, Мујановић Хамида Бајро, Муратовић Мехмеда Муниб, Оловчић Омера Мехмед, Омерхоџић Шахира Хазим, Опачић Јовице Стеван, Опачић Шпире Вида, Павловић Михајла Драган, Павловић Ђорђе Радослав, Прџић Аге Хамдија, Пуача Петра Бранко, Радмиловић Ђоке Драго, Родиќ Миле Живко, Салчиновић Омера Абдулах, Савиќ Љубомира Мирослав, Солаќ Абидо Ибрахим, Стјепановић Ђуре Душан, Шегуља Крунослава Владимир, Шешлија Душана Милан, Шиљеговић Бошка Душан, Штака Милана Љубомир, Шушић Ђоке Љубомир, Швраќа Мирка Жарко, Велић Мехе Мехмед, Вујић Душана

Ненад, Вукичевић Беџира Ибро, Вукојевић Спасоја Мирослав;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за заслуги во издигањето на военно-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

Чингел Шиме Матија, Бурић Милана Саво, Грбић Милана Милојко, Херцеголија Османа Мухамед, Кнор Владимира Предраг, Лагод Бранка Милан, Ломигора Хасана Ђемад, Милосављевић Цветка Тодор, Радиќ Саве Вукашиќ, Самарџија Љубомира Никола, Ташаковић Салиха Мухамед, Вучковић Раде Милан;

— за залагање во социјалистичка изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Буљетовић Фехима Салих, Миљковић Николe Владимир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Цвијетковић Неђе Ранко, Дервић Салиха Муџо, Херцо Рагиба Бего, Суботић-Максимовић Млађена Милкица, Шикиќ Пере Јосип, Заимовић Јусуфа Ибрахим, Зукан Авде Осман;

— за залагање и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Ќосиќ Рамиза Муид, Ковачевић Чамила Сакиб;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анђелић Благоја Младен, Драшковић Милована Лука, Ђорђевић Душана Бранислав, Јовановић Милана Бан, Рајић Милана Петар, Симиќ Сретена Драгослав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богдановић Милорада Вера, Хибловић Миљковија Зоран, Јовановић-Поповић Добривоја Ангелина, Јовановић Петра Младен, Јовановић Миодрага Верослава, Михаиловић Милоша Драшко, Миљковић Андреје Стојан, Миљковић Светозара Стеван, Новиќић Бранка Живко, Остојић Рајка Војидар, Перић Драгутина Миљко, Петковић Косте Мирко, Ранѓеловић Светозара Љубомир, Ристиќ Прока Предраг, Родиќ Душана Радојка, Стевановић Аритона Воја, Трифунковић Светолика Родољуб, Величковић Живана Стојан, Вуковић Проке Живојин;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Пешиќ Милорада Стојан.

Бр. 142
16 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна			Страна
510. Закон за стандардизацијата — — — — —	1509	529. Одлука за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство — — — — —		1538
511. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ по повод разгледување на Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет и на извештаите за работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации за периодот од мај 1974 до крајот на декември 1976 година — — — — —	1521	530. Одлука за податоците што организациите на здружен труд се должни да ги доставуваат до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина во врска со работењето преку сметки во странство — — — — —		1536
512. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод разгледувањето на Извештајот на Сојузниот извршен совет за периодот од мај 1974 година до крајот на декември 1976 година — — — — —	1524	531. Одлука за условите под кои средства на странски правни и физички лица можат да се примаат во депозит — — — — —		1537
513. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод разгледувањето на Извештајот за остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1976 година со првата оценка на развојот во 1977 година и за можностите за развој во 1978 година — — — — —	1526	532. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година — — — — —		1537
514. Одлука за формирање на цените за одделни прехранбени и други производи според условите на пазарот — — — — —	1528	533. Одлука за начинот на пресметување, плаќање и евидентирање на станарина, закупнина и други надоместоци за користење на станбениот, деловниот и гаражниот простор што е во станбениот фонд на сојузните органи — — — — —		1533
515. Одлука за формирање на цените за сите видови обувки, кожена и крзнена конфекција и кожена галантерија според условите на пазарот — — — — —	1529	534. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на утврдување и за височината на станарините за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи — — — — —		1539
516. Одлука за дополнение на Одлуката за определување максимални цени за печенично брашно — — — — —	1530	535. Спогодба за промена на затечените цени за стаклена амбалажа за прехранбена индустрија — — — — —		1539
517. Правилник за начинот и условите за остварување на премијата за зголеми јуниња, млеко и соја и на компензацијата на печенично брашно и свежо говедско, свинско, овчо и живинско месо — — — — —	1530	536. Спогодба за промена на затечените цени за вулкански туфови — — — — —		1540
518. Наредба за усогласување на надоместот на трошоците за погреб во 1977 година — — — — —	1533	537. Спогодба за промена на затечените цени за каустично печен магнезит и каустично печен мелен магнезит — — — — —		1540
519. Решение за укинување на Царинската испостава на Царинарницата Бар со седиште на аеродромот „Тиват“ во Тиват — — — — —	1533	538. Спогодба за промена на затечените цени за тацни од полистирол — — — — —		1540
520. Решение за југословенскиот стандард за пластични маси и смекнувачи за пластични маси — — — — —	1533	539. Спогодба за промена на затечените цени за целофан — — — — —		1540
521. Решение за југословенските стандарди за цинкови руди и концентрати — — — — —	1533	540. Спогодба за промена на затечените цени за камиони, специјални возила, меѓуградски и приградски автобуси и за нивни мотори и резервни делови — — — — —		1541
522. Решение за југословенскиот стандард од областа на антикорозиона заштита во градежништвото — — — — —	1534	541. Спогодба за промена на затечените цени за трактори, приклучоци и друга опрема за механизација на земјоделството и за нивни резервни делови — — — — —		1541
523. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на техничкиот натриум силикат и калиум силикат — — — — —	1534	Исправка на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —		1541
524. Решение за југословенските стандарди за градежна столарија — — — — —	1534	Исправка на Правилникот за начинот и условите за испуштање, чување, обработување и колективно сместување на радиоактивни отпадни материји — — — — —		1542
525. Решение за југословенските стандарди за цевки од полиамиди — — — — —	1535	Одлука за опена на уставноста на член 26 од Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични и заеднички потреби на работниците на Службата на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Босна и Херцеговина од 23 јули 1976 година — — — — —		1542
526. Решение за престанување на важењето на Решението за југословенскиот стандард за везници за дрва — — — — —	1535	Одликувања — — — — —		1543
527. Решение за југословенските стандарди за гумени црева за хидраулика — — — — —	1535			
528. Решение за југословенските стандарди за железни руди — — — — —	1535			